

ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ПО
ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО
ВО СР МАКЕДОНИЈА

REVUE FORESTIÈRE

ORGAN DE L'ALLIANCE
DES FORESTIERS DE LA
RS DE MACÉDOINE

JOURNAL OF FORESTRY

ORGAN OF THE ALLIANCE
OF FORESTERS OF THE
SR OF MACEDONIA

УРЕДНИШТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СКОПЈЕ УЛ. ЕНГЕЛСОВА
БР. 2 — Тел. 31056

Часописот излегува двомесечно. Годишна претплата: за установи, претпријатија и организации 100,00 н. дин., за инженери и техничари, членови на друштвата по шумарство и индустрија за преработка на дрвото 12,00 н. дин., за работници, пом. технички шумарски службеници, ученици и студенти 5,00 н. дин., за странство 10 \$ УСА. Поподделни броеви за членовите на Друштвата 4,00 н. дин., за останати 6,00 н. дин. Претплата се плаќа на жиро сметката 401-8-79, Скопје, со назначување за „Шумарски преглед“. Соработката се хонорира по утврдена тарифа. Чланците да бидат напишани на машина со проред најповеќе до 20 страни. Ракописите не се враќаат. Огласите се печатат по тарифа. Печатење на сепаратите се врши по желба на авторите, на нивна сметка.

Редакционен одбор:

Инж. Мома Андрејевиќ, Инж. Војо Стојановски, Д-р инж. Велко Стефановски и Д-р инж. Мирко Арсовски

Одговорен уредник: **Инж. Трајко Николовски**

Графички завод „Гоце Делчев“ (2801). Тираж 700 прим. — Скопје

ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ПО ШУМАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Година XVIII

Скопје, 1970

Број 3—4

Мај-август

СОДРЖИНА



Страна

1. Инж. Војислав Стојановски — Положба и општествено економски услови и мерки за натамошен развиток на шумарството во СРМ	3
2. Д-р инж. Милан Гогушевски — Проучување продуктивната способност на нискостеблените дабови насади на „Барбара“ кај Македонски Брод	11
3. Д-р инж. Александар Андоновски — Припреми за формирање на семенски плантажи од плус стебла на црн бор	30
4. Инж. Нико Попникола — Варијабилноста на размерите на поленовите зрна кај некои видови ели	45
5. Инж. Трајко Николовски — Основа за плантажно одгледување на некои лековити растенија	58
6. М-р биол. Јана Матвејева — Босанскиот лопен, нов и карактеристичен вид за некои типови шуми во Македонија	75
7. Инж. Крум Ангелов — Рационализација на противпожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото	78
8. М-р инж. Миле Камиловски — Горење на дрвото и причини за појава на пожар во дрвно-индустриски објекти	90

ИН МЕМОРИАМ

СООПШТЕНИЈА

ДОМАШЕН И СТРАНСКИ ПЕЧАТ

JOURNAL OF FORESTRY

ORGAN OF THE UNION OF FORESTRY
SOCIETIES OF SR MACEDONIA

Year XVIII

Skopje, 1970

Nº 3—4

Maj-avgust

CONTENT — TABLE DE MATIERES — СОДЕРЖАНИЕ INHALT

	Page
1. Ing. Voislav Stojanovski — Die Lage und gemeinökonomische Bedingungen und Massnahmen für die zukünftige Entwicklung der Forstwirtschaft in SRM — — — — —	3
2. Dr. ing. Milan Goguševski — Untersuchungen über die Produktivität der Eichen — Niederwälder „Barbaras“ bei Makedonski Brod — — — — —	11
3. Dr. ing. Aleksaidar Andonovski — Vorbereitungen zum Samenplantagenanbau von Schwarzföhre — Plusbäumen —	30
4. Ing. Niko Popnikola — Variabilität der Pollengrösse bei einigen Tannenarten. — — — — —	45
5. Ing. Trajko Nikolovski — Die Grundlagen für den Plantagenaufbau von Arzneipflanzen — — — — —	53
6. Mr. biol. Jana Matveeva — Verbascum bosnense K. Maly eine neune charakteristische Pflanzenart für einige Waldtypen in SRM — — — — —	75
7. Ing. Krum Angelov — Rationalisierung des Feuerwehrdienstes in Unternehmen für mechanische Holzbearbeitung —	78
8. Mr. ing. Mile Kamilovski — Das Brennen des Holzes und die Ursachen eines Feuerausbruches in den Betrieben der Holzbearbeitungsunternehmen — — — — —	90

IN MEMORIAM

Mitteilungen

Einheimischer und fremder Druck

Инж. Војислав Стојановски (Скопје)

**ПОЛОЖБА И ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ И
МЕРКИ ЗА НАТАМОШЕН РАЗВИТОК НА ШУМАРСТВОТО
ВО СР МАКЕДОНИЈА**

I

1) Разгледувајќи ги резултатите од стопанската политика во областа на шумарството на Републиката во дадените услови се постигнати значителни успеси во повоениот период. Шумското производство во општествениот сектор покажува стопа на пораст од 7,4%. Подобрена е материјално-техничката база на шумското производство. Постигнати се и успеси во одгледувањето на шумите, особено во подигањето на плантажи од тополи и сл.

Меѓутоа, остварените резултати од аспект на развитокот на шумското стопанство во целина се непотполни па дури и не поволни. Во искористувањето на шумите доаѓа до опаѓање учеството на индустриско-техничкото дрво, до запоставување и заостанување на работите околу одржувањето, обновата и реконструкцијата на шумите, што создаде диспропорција помеѓу искористувањето и производството на дрвото. Вакво движење најде одраз во понатамошното влошување на приносниот потенцијал на нашите шуми и снабдување со сировина на постојната индустрија за преработка на дрво и слabeње на општествената улога на шумите.

2) Запоставувањето и заостанувањето работите околу одржувањето, обновата и реконструкцијата на шумите, односно не поволното движење на шумското производство, зборува за сериозните недостатоци на досегашната економска политика во областа на шумарството. Во досегашниот период општествената заедница не обрнала соодветно внимание на општествената насока во развитокот на шумското производство. Политиката на развојот на шумарството не била ускладена со економските специфичности на оваа област на стопанисување, чија реконструкција бара посебен третман во стопанскиот систем за да се вклопи во тековите на општествената репродукција.

Во низа фактори кои влијаеле на развој на шумарството и неговото запоставување зад другите области и гранки на стопанството како и зад сопствените можности за развој, можат да се истакнат следните:

а) Непостоење на долгорочна програма за развиток на шумското стопанство и стопанисувашето со шумите.* Со ова е оне-возможено на општествената заедница и работните организации по пат на инструменти на економската политика да обезбедат корелација во движењето на искористувањето на шумите, репродукцијата и материјално-техничката база на шумското производство.

б) Неполовна економска положба на шумарството која настанува поради слабата структура на шумскиот фонд, а особено поради неадекватната политика на цените на шумските производи, а со тоа и ниските вложувања од сопствените и средствата на општествената заедница, условија ниска материјална-техничка база која неполовно се одрази во интензивноста на стопанисувањето со шумите.

в) Уситненоста и расцепканоста на шумското стопанство и нерешеното прашање за шумско-стопански подрачја, создаваат организациона и кадровска нестабилност кај повеќе работни организации и им ја пречи изградбата на долгорочната политика на развој.

г) Неускладеност на системот на општественото планирање и системско-планските мерки со економските специфичности на оваа стопанска област. Сеуште неискристалисаното прашање на шумата како основно средство по економски критериуми, бидејќи таа има двојна употребна вредност — општествена и стопанска. Ова нерешено прашање влијаеше на запоставувањето нивото на одржување и репродукција на шумите (форсирање на стопанската улога на шумата и запоставување на општествената).

д) Недоволна заинтересираност на работните организации за пошироки и поинтезивни зафати во шумско-одгледувачката работа поради: карактерот на системско-планските мерки кои повеќе се ориентирани на искористување на шумите, долгиот циклус на вртењето на средствата вложени во репродукција на шумите и отсуство на општествена стимулација за вакви вложувања.

е) Непостоење на национална инвентаризација на шумите знатно придонесе шумарството да нема подлога за долгорочно планирање на својот развиток и вклопување во системот на општественото планирање.

е) Нерешени основни проблеми за заштита на шумите, особено од паша и бесправни сечи. Оптовареност на шумите со паша,

* Таква е направена за периодот 1971 — 1990 год. во 1970 год., која е усвоена од Собранието на СРМ.

заради нерешеното прашање на развојот на земјоделството во брдско-планинските подрачја, ја оневозможуваше редовната обнова на шумите по природен пат а пречеше на интервенциите во реконструкцијата на шумите.

ж) Неусогласеност на индустријата за преработка на дрво со можностите на нашиот шумски фонд, посебно со неговото оптимално окристење. Непостоење на капацитети за хемиска преработка на дрвото услови создавање на големи залихи ситно и просторно дрво кое го прати засиленото интензивно стопанисување со шумите.

з) Стопанската реформа создаде можности за подобрување сегашната положба на шумското стопанство ставајќи го во рамноправна положба со останалите гранки на нашето стопанство Меѓутоа, реформата на шумското стопанство не му создаде поволна стартна основа, туку шумарството се остави исклучиво со своите снаги да ги решава клучните проблеми за својот понатамошен развиток.

II

Посебно е потребно да е истакне дека шумите во Македонја имаат огромен општествен интерес. Општествениот интерес на шумите лежи во нивната употребна вредност и значајот за развиток на други области на стопанството. Шумите повеќе од било каде влијаат на заштита на земјиштето од ерозија и денудациона процеси, на режимот на водите, заштита од поплави и затрупување на акумулациони базени, заштита на земјоделски култури, заштита на сообраќајници, подобрување на климатските прилики, рекреација и развој на туризмот и низ други општокорисни функции. За одржување на овие општокорисни функции на шумата неможат да бидат одговорни само шумско-стопанските организации, бидејќи во системот тие не се доволно материјално заинтересувани, а другите области на стопанството (водостопанство, земјоделство, електростопанство, туризам и др.) спрема шумите немаат никакви обврски. Од друга страна долгорочниот процес на производството и репродукција на дрвна маса од шумите како основно средство во условите на системот, не ги поттикнуваат работните организации на поголеми вложувања во обнова и репродукција на шумите како основна задача на шумското стопанство.

Во условите на стопанската реформа создадени се пополнни услови за воведување на современо стопанисување со шумите. Усвоените општи принципи за стопанисување применети се и на шумското стопанство и тие не создаваат одделни потешкотии во областа на искористувањето на шумите. Меѓутоа, принципите на општествената и стопанската реформа не го решаваат прашањето на обновата и репродукцијата на шу-

мите кои произлегуваат од нивните специфичности по однос употребната вредност како основни средства (општествена и стопанка). Овој проблем ги зафаќа односите помеѓу општествената заедница и работните организации и по однос формирањето и расподелбата на доходот и акумулацијата.

За да се одреди кому и во која мерка му служат функциите на шумата, како и кој е должен покрај работните организации од шумарството да се грижи за одржувањето и унапредувањето на шумите, нужна е јасна дефиниција на функциите на шумите. Во сегашни услови на работните организации од шумарството му се ставаат разни ограничувања (ограничени сечи, заштита на општествени интереси на шумите и сл.) во нормалното стопанисување, така што шумарството се става во нерамноправна положба во однос на други стопански гранки и дејности. Ова дотолку повеќе што поголемиот дел на економски неспособни шуми (деградирани шуми и шикари, голини, крш и сл.) се дадени на стопанисување на шумарските работни организации исклучиво тие да се грижат за нив, иако во претежен дел се од јавен интерес и претставуваат инвестициони објекти за кои е потребни големи вложувања. За нив, по правило, треба да се грижат и други стопански гранки и дејности (водостопанство, сообраќај, електростопанство, индустрија, земјоделство, туризам и др.).

Заради тоа е потребно во перспектива, а за воспоставување на стабилна и долгорочна политика, да се изврши разграничување на мерките со кои се обезбедува посебниот општествен интерес за сочувување корисните функции на шумите од стопанисувањето во областа на шумарството. Со ова сите заинтересирани фактори и области на стопанството во својот делокруг јасно ќе ги согледаат своите задачи и обврски по однос на шумите и, нивната употребна вредност т.е. работните организации што стопанисуваат со шумите и оние за кои шумите имаат посебен значај за нивниот развиток, ќе ги развиваат производните сили за зголемување продуктивноста на трудот и доходот, а општествената заедница ќе ги регулира односите во оваа област на нашето стопанство.

III

- 1) Долгорочниот процес на производството како специфичност во областа на шумарството, а посебно долгот циклус на вртењето на средствата во обновата и реконструкцијата на шумата, и подигањето на нови шуми, бараат долгорочно програмирање во оваа област.Периодот за долгорочно програмирање треба да одговара на времето во кое можат да се согледаат првите резултати од предвидената шумско-одгледувачката работа. За наши услови тој период треба да биде околу 20—30 години.

И инвентаризацијата на шумите во Републиката треба да обезбеди цврсти основи и да овозможи материјален биланс на нашиот шумски фонд. Шумско-стопанските основи треба да претставуваат конкретизација на општите насоки и цели за долгочните проекции-програми, а општествениот план за развој на шумарството во Републиката треба да биде синтеза за развој според одредени услови на одделни шумско-стопански подрачја.

2) Шумското стопанство во Републиката може да добие свое право место во сегашниот систем на развој ако за неговите специфичности (двојна употребна вредност на шумите, долгорочен процес на производство, ограничувања во користењето на шумите и сл.) се најдат адекватни решенија во стопанскиот систем. Посебно треба да се обрне внимание на користењето на средствата од амортизација на шумите и тие да се насочат исклучиво на користење во обновата и реконструкцијата на шумите.

3) За да се воспостават економски односи помеѓу шумско-одгледувачката дејност и искористувањето на шумите во рамките на шумско-стопанските организации, потребно е да се водеде посебен начин на пресметување доходот со кој би се обезбедила целокупната циркулација на средствата по економските принципи на работење.

4) Со цел да се работните организации од шумарството стимулираат за вложувања во шумско-одгледувачки работи неопходно е потребно:

— сите средства што се користат за оваа намена да се ослободат од сите општествени давачки, освен придонесот за социјално осигурување на работниците запослени на шумско-одгледувачки работи;

— општествено-политичките заедници да ги сносат каматите на кредити кои банката ги дава на работните организации за оваа цел, и

— да се овозможи на работните организации добивање кредити за изградба на шумски комуникации и подигање плантажи и интензивни култури од иглолисни под пополовни услови (рекови на отплата, почеток на отплатата) од вообичаените.

5) За спазување општествениот интерес во располагањето со шумите, општествено-политичките заедници треба да обезбедуваат најнужни средства за вложувања во биолошки и технички инвестиции во шумарството. За таа цел првенствено да се користат средствата за развој на недоволно развиени подрачја, од кои при расподелбата обавезно да се издвојуваат и средства за развој на шумското стопанство. Посебно за оваа цел општествено-политичките заедници треба да ги користат и средствата за финансирање на инвестиции во стопанството.

IV

Носител на развитокот на шумарството (обнова и реконструкција на шумите) во Републиката е општествениот сектор на шумското производство. Со спроведување на принципите на реформата се очекуваше работните организации од шумарството да располагаат со повеќе средства во своите фондови и со тоа ја зголемат активноста во обновата и реконструкцијата на шумите. Меѓутоа, тие средства во маса не се доволни за рамномерен развој на сите дејности на шумското стопанство. Знатни средства се ангажираат за технички вложувања (изградба на шумски патишта, набавка на опрема и сл.), како поприоритетни, така што обновата и реконструкцијата (биолошки вложувања), остануваат на позаден план и без достаточни средства. Ова особено се потенцира кај оние организации кои заостануваат во развојот на материјално-техничката база и имаат неповолна структура на шумско-стопанското подрачје (поголем процент на нискостабилетни шуми).

Во врска со тоа постојан задатак на организациите што стопанисуваат со шумите треба да биде максимална мобилизација на субјективните фактори и снаги во работната организација. Во прв ред тие треба упорно и постојано да ги откриваат и активираат внатрешните резерви кои лежат во: порационалната технологија, организацијата и економиката на стопанисувањето, подоброто користење на потенцијалот на шумскиот фонд, долгочината политика на расподелба на доходот по економски единици, во постимулативните форми на наградување поред продуктивноста на трудот и слично.

Организацисната способност на шумско-стопанските организации, во прв ред стабилност на економски заокружени шумско-стопански подрачја, е услов „сине ква нон“ за интензификација во стопанисувањето со шумите. Процесот во окрупнување во шумарството на Републиката треба да се одвива на база прилагања на законски прописи кои ја регулираат оваа материја, а врз самоуправните одлуки на заинтересираните работни организации од шумарството. Во врска со тоа потребно е да се оневозможи мешање од страна во организацијата и интеграцијата во шумското стопанство, а кои појави во денешната практика ги има во прилична мера.

Обезбедување достатачен број стручни кадри од сите профили и постојано запослени квалифицирани работници, како услов за современо стопанисување со шумите, бара работните организации во координација со соодветни образовни и развојни

установи постојано да работата на нивно оспособување и усовршување. Посебно внимание треба да се обрне на запослувачето на стручната работна сила и со тоа подобри квалификационата структура на кадрите во стопанските организации.

Во донесувањето и реализацијата на целокупниот програм за развојот на шумското стопанство значајна улога треба да одигра научно-истражувачката служба. Научно-истражувачката служба треба да се ориентира на решавање на научни проблеми од развојот што бара специјализација и поделба на работа во извршувањето на единствениот тематски план. Со организација на сопствени или заеднички развојни служби, работните организации успешно ќе ги внесуваат научните придобивки во практиката.

V

Битен услов за интензификација на стопанисувањето со шумите е развојот на окрупнувањето на индустриската за преработка на дрво, која погодно територијално распоредена, структурно и технички оспособено ќе може да ги преработи шумските производи. При тоа треба да се проучат можностите за создавање капацитети за хемиска преработка на ситното, просторно и отпадно дрво.

Во склад со концепциите на развој во шумското стопанство, треба да се пристапи кон изработка на долгочочна програма за развој на индустриската за преработка на дрво, која ќе обезбеди потполно и порационално користење на сите сортименти на шумското производство.

Бидејќи и во ниските и деградирани шуми има можности и резерви за остварување на долгочочниот програм за развој на шумското стопанство, тоа општествено-политичките заедници и соодветните работни организации со потребни мерки, шумско-одгледувачките работи и други акции треба да обезбедат зголемување економската вредност на овие шуми.

Пошумувањето на голините и другите обезшумени површини, оспособувањето на деградираните шуми и шикари за редовно стопанисување, како и борба против ерозија и бонификација на сите терени кои се изложени на природната стихија, е посебен национално-економски проблем. За оваа работа потребна е координирана акција на сите заинтересирани области на стопанството (водостопанство, електростопанство, земјоделство, сообраќај, туризам и др.) да со своите средства, банкарски и други кредити ги ангажираат шумските стопанства на извршување на овие работи.

SUMMARY

POSITION, ECONOMIC CONDITIONS AND MEASURES FOR FURTHER DEVELOPMENT OF FORESTRY IN S. R. OF MACEDONIA

In this article the author tries to explain how the forestry in S. R. Macedonia was developed till now and which measures, according to special conditions in this Republic, ought to be undertaken for its further development.

Проф. Д-р инж. Готушевски (Скопје)

ПРОУЧУВАЊЕ ПРОДУКТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА НИСКОСТЕБЛЕНите ДАБОВИ НАСАДИ НА „БАРБАРАС“ КАЈ МАКЕДОНСКИ БРОД

При проучувањето на продуктивноста на нискостеблените дабови насади на „Крушине“ кај Кичево истакнавме дека нискостеблените шуми претставуваат проблем од првостепено значење за шумарството на СРМ (3). Самиот факт што овие шуми заземат над 70% од шумската површина на СР Македонија доволно јасно зборува за предната констатација. Од тие соображенија, сметаме дека треба и заслужават овие шуми да бидат проучени од сите аспекти, а посебно да се проучи нивната продуктивна способност во рамките на СРМ како би се поконкретно одредила перспективата на овие шуми како по однос на стопанисувањето така и по однос на користењето на тие шуми. И овој пат ќе нагласиме дека овие проучувања ќе бидат само еден придонес кон подоброто и пореалното познавање на продуктивноста на нискостеблените дабови а со тоа да ја истакнеме и нивната важност за шумското стопанство на СРМ. Овој пат се задржуваат врз проучувањето на продуктивноста на нискостеблените дабови насади во месноста „Барбара“ кај Македонски Брод.

Како што е познато во околината на Македонски Брод по планините Песјак, Бушева, Баба Сач и др. има прилично големи комплекси со нискостеблени шуми во кои повидно место заземаат нискостеблените дабови насади и тоа воглавно од дабот — горун. Во овој наши труд се задржавме само на дел од овие насади. Поточно се задржавме само на насадите покрај главниот пат Прилеп — Македонски Брод на потезот од месноста „Барбара“ кон Македонски Брод.

ОСНОВЕН МАТЕРИЈАЛ

Проучувањето на продуктивноста на никостеблените горундабови насади овдека ќе го проучиме преку величините на одделните структурни елементи на насадите и тоа: бројот на стеблата на еден хектар, кружната површина, дрвната маса и прирастот по дрвна маса на еден хектар. За полесно одредување структурните елементи на насадите поставивме вкупно 10 опитни површини од временен карактер. Површините се поставени на различни места, на различни бонитети на месторастење и различни надморски височини како би добиле еден просек за проучуваните елементи.

Големината на пробните-опитните површини изнесува 0,1 хектар ($30 \times 33,3$ метра), а во истите се извршени следните работи:

— Измерени се дијаметрите на сите стебла во опитната површина. Дијаметрите се заокружувани на еден сантиметар, а групирани во степени по дебелина од по два сантиметра.

— Измерени се височините на доволен број стебла за конструирање на криви на височините потреби за одредување дрвната маса на стеблата во одделните опитни површини. Височините на стеблата се мерени со висиномерот на БЛУМЕ-ЛАЈЗ.

— За одредување на процентот на прирастот и прирастот по дрвна маса во насадите, во секоја опитна површина и околу неа се издупчени и од нив земени извртоци, по 50 до 100 стебла. Дупчењето на стеблата е извршено со помош на ПРЕСЛЕР-ов сврдел.

ПРОУЧУВАЊА

а) Возраст, височина и бонитет на месторастење на проучуваните насади.

Возрастите на насадите во коишто се поставени опитните површини е одредена преку броенje годовите на отсечени моделни стебла. За одделните опитни површини одредени се следните возрасти:

Опитна површина:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возраст во год.:	35	25	35	35	37	43	36	37	43	37

При проучувањето на височините, најнапред беа конструирани криви на височините по методот на ГУТЕНБЕРГ и од нив по израмнувањето прочитани најверојатните височини на одделните степени по височина при секоја опитна површина посебно. Податоците од прочитаните најверојатни височини на стеблата при одделните степени по дебелина по опитни површини го даваме во табела 1.

Табела I — Tabelle 1

Степени по дебели. Stärkestufen	Височини на стеблата при одделните степени по дебелина во м. Höhe des Stammes bei einzelnen Probeflächen in m.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6,2	6,4	6,4	5,9	6,8	6,2	5,7	6,2	6,1	5,9
4	7,4	8,1	8,2	7,1	7,7	8,6	7,4	7,5	7,7	7,4
6	8,4	9,1	9,7	8,4	8,4	10,2	8,7	8,5	8,8	8,6
8	9,6	10,1	10,7	9,6	9,0	11,6	9,4	9,2	9,8	10,6
10	10,8	11,1	11,3	10,6	9,6	12,8	10,0	9,7	10,8	10,6
12	11,8	12,1	11,6	11,5	10,2	13,6	10,4	10,0	11,5	11,5
14	12,8	13,2	11,8	12,2	10,6	14,2	10,6	10,2	12,1	12,4
16	—	14,2	11,9	12,7	—	14,7	—	—	—	13,2
18	—	15,0	—	—	—	15,1	—	—	—	—

Потоа, користејќи ги податоците од табела 1 и кружните површини што одговараат на стеблата во одделните опитни површини, со помош на формулата на ЛОРАЈ ги пресметавме следните средни височини на одделните опитни површини:

Опитна површина:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средна височ.	0,5	11,4	11,1	10,8	9,3	12,8	9,5	10,2	10,6	10,2 м

Врз основа на напред одредените средни височини на одделните опитни површини и возрастите, со помош на приходните таблици на Шустов (65) и Трифуновик (7) ги определивме бонитетите на месторастење на оделните опитни површини. Истите се следните:

Опитна површина:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Бонитет на месторастење

По Шустов:	V	II	IV	IV/V	VI	IV	V/VI	V	VI	IV
---------------	---	----	----	------	----	----	------	---	----	----

По Трифуновик:	IV	I	III	III/IV	IV	III	IV	IV	IV	IV
-------------------	----	---	-----	--------	----	-----	----	----	----	----

Од напред изнесените податоци видливо е дека насадите во коишто се поставени опитните површини растат по разни бонитети на месторастење.

б) Број стебла на еден хектар

Вкупниот број стебла на еден хектар е определен преку исклучувањето стебла во одделните опитни површини. На табела 2 се дадени броевите на стеблата на еден хектар во одделните опитни површини и нивното распределение по одделните степени по дебелина.

Табела 2 — Tabelle 2

Степени по дебелина Stärkestufen	Распределение на бројот на стеблата на 1 ха по поодделни пробни површини									
	Stammzahl pro ha nach Probeflächen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	96	64	106	432	32	10	490	160	144	128
4	720	404	400	880	720	270	1216	352	871	640
6	608	592	464	672	1088	630	1424	732	1104	656
8	784	1008	672	480	1376	950	1072	656	1040	816
10	848	688	736	368	672	700	640	528	800	528
12	272	432	416	304	176	420	228	160	288	256
14	80	144	128	208	96	190	—	64	16	80
16	—	64	16	160	—	50	—	—	—	16
18	—	32	—	—	—	30	—	—	—	—
Ce:	3408	3428	2992	3504	4160	3250	5070	2652	4260	3120

Од предната табела е видливо дека бројот на стеблата на еден хектар во насадите каде што се поставени опитните површини се движи од 2.652 стебла при опитна површина бр. 8 до 5070 стебла при опитна површина бр. 7. Од предната табела паѓа во очи фактот што во насади скоро со иста или иста возраст бројот на стеблата на еден хектар е доста различен. Таков е случајот на пр. при опитна површина 1, 3 и 4, а исто така таков е случајот и при опитните површини 5, 8 и 10. Кајко што се гледа првите имаат возраст од 35 години, а вторите од 37



години. Меѓутоа во однос на бројот на стеблата кај првата група разликата достига и до 50 стебла на хектар. Кај втората група цитирани насади пак таа разлика достига и до 1500 стебла на хектар. Секако причината за тоа нешто не се природните фактори туку негативното влијание на човекот врз насадите каде што се поставени опитните површини.

Од друга страна посматрајќи ги податоците во таб. 2, видливо е дека воглавно кај сите насади каде што се поставени опитните површини имаат биномна распределба на бројот на стеблата на одделните степени по дебелина. Тоа заправо е една од карактеристиките на едновозрасните насади какви што впрочем се и овие насади. Меѓутоа, сепак треба да се нагласи дека најправилна внатрешна изграденост или структура имат насадите каде што се поставени опитните површини бр. 2, 3, 7 и 9. Кај другите насади, видливо е дека влијанието на човекот било поизразито и тоа во негативен смисло. Тоа посебно важи за насадите во коишто се поставени опитните површини бр. 1 и 10. (Види графикон 1 и 2).

Инаку, може да се рече дека општо земено во сите насади има доволен број стебла за формирање на една поизразита биномна распределба на бројот на стеблата по еден хектар. Во некои од насадите треба да се изврши само прочистување со достап редпазливо зафаќање во сите степени по дебелина како што е тоа случај со насадите во коишто се поставени опитните површини 2, 3, 7 и 9. Во други пак треба да се изврши слаба ниска прореда како што е тоа случај со насадите во коишто се поставени опитните површини 3, 4, 8 и 10. Во насадот каде што е поставена опитната површина 5 треба извесен зафат да се направи во подебилите степени по дебелина за да се постигне подобра нормалност на овој насад.

Тоа се само некои констатации кои се согледуваат анализирајќи го бројот на стеблата на еден хектар и неговата распределба на одделните класи по дебелина. Колку тие ќе бидат точни, ќе видиме и кај другите структурни елементи.

За да се добие една појасна претстава за големината на бројот на стеблата на еден хектар во проучуваните насади истите ќе ги споредиме со бројот на стеблата на слични насади од други подрачја кај нас и надвор од нашата земја. Поправо, споредувањето на бројот на стеблата на хектар ќе го извршиме со ниско-стеблените дбаови насади на „Крушин“ кај Кичево (3), потоа со нискостеблените дбаови насади во СР Србија според притходните таблици на Трифуновик (7) и на кратјот со податоците за нискостеблените дбаови насади во Јужна Русија според приходните таблици на Шустов (6).



Граф 1 и 2. Распределба на бројот на стеблата по степени на делебина (по 1 ха)

За условите на месторастење што одговараат на насадите во кои се поставени опитните површини, одговараат следните броеви на стеблата на еден хектар:

Опитна површина	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Број стебла на еден хектар									
„Крушино“	—	—	—	—	3024	1648	—	—	—	—
	1431	1242	1501	1585			1240	—		
По Трифуновик	1519	1331	935	1294					1294	
По Шустов	2099	1759	2099	2099			2099	2099		
	2041	1929	1759	2099					2099	



Од изнесените податоци е видливо дека бројот на стеблата на хектар во насадите на „Барбара“ е знатно поголем од истиот во насадите на „Крушино“ и насадите според приходните таблици. Во некои случаи се гледа дека таа разлика е за два до три пати поголема. На пр. при опитна површина бр. 7, 5 и други.

в) Кружна површина на еден хектар

Кружната површина по еден хектар во насадите кадешто се поставени опитните површини се пресметани преку кружната површина на степените по дебелината и бројот на стеблата во истите. На табела 3 се дадени податоците за одделните опитни површини и тоа вкупно а исто така и како тие се распределени на одделните степени по дебелина. Графички пак податоците од табела 3 се дадени на графиконите 3 и 4.

Табела 3 — Tabelle 3

Степени по дебелина Stärkestufen	Распределение на Кружната површина на 1 ха по поодделни пробни површини									
	Kreisfläche pro ha nach Probeflächen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0,03	0,02	0,05	0,13	0,01	0,05	0,15	0,05	0,04	0,04
4	0,93	0,53	0,52	0,62	0,94	0,35	1,58	0,46	1,13	0,83
6	1,70	1,66	1,30	1,88	3,05	1,76	3,99	2,05	3,09	1,84
8	3,92	5,04	3,36	2,40	6,88	4,75	5,36	3,28	5,20	4,08
10	6,69	5,44	5,81	2,91	5,31	5,53	5,06	4,17	6,32	4,17
12	3,07	4,88	4,70	3,44	1,99	4,75	2,58	1,90	3,25	2,89
14	1,23	2,22	1,97	3,20	1,48	2,92	—	1,00	0,25	1,23
16	—	1,29	0,33	3,22	—	1,01	—	—	—	0,32
18	—	0,91	—	—	—	0,76	—	—	—	—
Се:	17,57	21,89	18,03	17,80	19,66	21,84	18,52	12,91	19,28	15,40



Граф. 3—4. Распределба на кружната површина по степен на дебелина (по 1 ха)

Од изнесените податоци во табела 3 се гледа дека општо земено насадите во коишто се поставени опитните површини имаат релативно големи кружни површини на еден хектар. Најмала кружна површина на хектар има насадот во коишто е поставена опитната површина бр. 8, а најголема — насадот во коишто е поставена опитната површина бр. 2.

Распределението на кружната површина на хектар во пручуваните насади е прилично нормално. Наиме како што е познато тоа распределение при нормалните едновозрасни насади има форма која што е блиска до формата на ГАУС-овата звонолика крива, позната во математиката како крива за распределението на случајните грешки што се прават при различни мерења. Посматрајки ги податоците во табелата 3, а посебно посматрајки ги графиконите 3 и 4, се гледа дека сите насади во кои се поставени опитните површини имаат тенденција да створат биномно распределение на кружната површина на хектар. И тука се гледа дека најправилно распределение имаат насадите во кои се поставени опитните површини 2, 3, 7 и 9, а кон нив сега се приклучува и насадот во кој што е поставена опитната површина бр. 6. И тука се гледа дека најнеправилно е распределението на кружната површина во насадите каде што се поставени опитните површини 4 и 10. Кај опитната површина бр. 4 се гледа една прилично голема застапеност на кружната површина во подебелите степени по дебелината за сметка на потенките степени по дебелина. И тука треба да се констатира дека постојат услови да се при идното стопанисување изградат нормални насади со оптимална големина на кружната површина и нејната распределба по одделните степени по дебелина.

Во споредба со кружната површина на хектар кај ниско-стеблени дабови насади од други подрачја ситуацијата е следна. Според порано споменатите приходни таблици на Трифуновик Шустов и насадите кај Кичево, за условите на насадите во кои се поставени опитните површини, одговараат следните податоци за кружната површина на еден хектар:

Опитна површина	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кружна површина на еден хектар										
„Крушино“	—	—	—	—	20,99	16,74	—	—	—	—
По Трифуновик:	13,7	15,5	14,8	13,9	11,3	15,6	12,0	13,4	11,9	13,4
По Шустов:	16,6	19,8	18,4	17,5	16,6	18,4	16,6	16,6	16,6	16,6

И при кружната површина на хектар е видливо дека општо земено насадите на „Барбара“ имаат поголема кружна површина на хектар. Причината за тоа нешто е секако големиот

број стебла на хектар во овие насади. Меѓутоа, оваквата ситуација во овие насади е знак дека во истите не се водени правилно одгледувачките мерки во минатото.



г) Дрвна маса на еден хектар

Дрвната маса на еден хектар е еден од поважните структурни елементи на насадите. Од квалитетот на дрвната маса и нејната правилна распределба по степени по дебелина зависи сортиментната структура на насадот, а зависи и продуктивноста на насадот. Од тие соображенија се постараавме дрвната маса на насадите да ја определиме што поточно. За тоа определувањето на дрвната маса ги користевме двовлезните масови таблици изработени од нас за ниско-стеблените дабови насади во стопанската единица „Врвои“ кај Кичево. (Ш. П. 5—6, 1954 Скопје).

Податоците за дрвните маси на еден хектар во проучуваните насади распределени на степени по дебелина се дадени на табела 4.

Табела 4 — Tabelle 4

Степени по дебелина Stärkestufen	Распределение на дрвната маса на 1 ха по поодделните степени по дебелина Masse pro ha nach Probeflächen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0,10	0,07	0,18	0,43	0,03	0,01	0,49	0,16	0,14	0,13
4	4,03	2,46	2,44	4,75	14,18	1,73	6,81	2,01	6,22	3,58
6	8,21	8,58	6,82	9,07	14,69	10,14	19,93	10,30	12,36	9,05
8	21,37	28,83	25,04	13,10	22,56	30,78	26,62	17,19	28,91	22,03
10	40,62	33,78	36,51	17,48	28,90	39,27	28,54	22,92	38,32	25,03
12	20,21	32,88	30,41	22,07	11,44	35,66	13,75	10,21	22,11	18,59
14	9,54	16,20	12,97	21,74	8,80	23,48	—	5,67	1,66	8,49
16	—	10,06	2,13	22,67	—	8,12	—	—	—	2,35
16	—	6,69	—	—	—	6,32	—	—	—	—
Ce:	104,08	139,55	116,50	111,31	100,60	155,51	96,14	68,46	109,72	89,31



Граф. 5—6. Распределба на дрвната маса по степени на дебелина (по 1 ха)

Од податоците во табела 4 се гледа дека дрвната маса на хектар во проучуваните насади не е многу голема. Тоа нешто посебно може да се види при споредбата на овие податоци со податоците што ги даваат порано споменатите и користени приходни таблици за нискостеблени дабови насади од други подрачја. Податоците што ги дават приходните таблици на Трифуновик и Шустов за условите на насадите на „Барбара“, како и податоците за нискостеблените насади кај Кичево се следните:

Опитна површина:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дрвна маса на еден хектар										
„Крушино“	—	—	—	—	145	120	—	—	—	—
По Трифуновик	92	115	108	100	72	124	80	96	79	96
По Шустов	93	120	117	105	93	117	93	93	93	93

Од предното се гледа дека дрвната маса на хектар во проучуваните насади општо земено е поголема во споредба со насадите во СР Србија според приходните таблици на Трифуновик и насадите во Јужна Русија според приходните таблици на Шустов. Но, видливо е тоа да насадите на „Крушино“ при исти услови имаат нешто поголема дрвна маса на хектар од насадите на „Барбара“. Меѓутоа, треба да се констатира дека тука разликата не е така голема како што тоа беше случај со бројот на стеблата на еден хектар. Таа разлика при дрвната маса изнесува околу 10 до 20%. Причината за тоа нешто е секако послабата полнодрвност на насадите на „Барбара“, која што секако е резултат на ненавременото спроведување на одгледувачките мерки во овие насади. Дека е тоа така се гледа преку дрвните маси на средните моделни стебла при одделните опитни површини и податоците за средните стебла земени од приходните таблици. За одделните опитни површини ги преметавме следните податоци за дрвните маси на средните стебла:

Површина:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дрвна маса на сред. стебло:										
	0,031	0,041	0,039	0,032	0,024	0,048	0,019	0,026	0,026	0,026

Дрвните маси на средните стебла за „Крушино“ и по приходните таблици се следните:

Опитна површина	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дрвна маса на средното стебло во т ²										
„Крушино“	—	—	—	—	0,046	0,079	—	—	—	—
По Трифуновик:	0,065	0,076	0,087	0,075	0,048	0,033	0,051	0,074	0,064	0,074
По Шустов:	0,044	0,059	0,066	0,054	0,044	0,054	0,044	0,044	0,044	0,044

Предните податоци доволно видливо го потврдуват фактот дека во насадите на „Барбара“ има голем број стебла на хектар, но тие се доста чести и нивната полнодрвност прилично мала. Во овие насади како што тоа на соответно место го рековме треба да е изврши проредување или прочистување. Целта на овие зафати треба да биде стварање на подобра внатрешна изграденост и правилен распоред на стеблата како во просторот кака и по одделните степени по дебелина. На тој начин ќе се створат услови и за подобрување полнодрвноста на стеблата.

Инаку, од податоците во табела 4, а уште појасно од графиконите 5 и 6, е видливо дека дистрибуцијата на дрвната маса на одделните степени по дебелина при проучуваните насади е релативно правилна. Поправо и дрвната маса има тенденција да створи биномана распределба по одделните степени по дебелина што всушност одговара за едновозрасните насади. Меѓутоа и овде треба да нагласиме дека при првите интервенции треба „шпицевите“ при одделните степени по дебелина да се „изгладат“ како би се добило нормално распределение на дрвната маса на хектар во овие насади.

д) Општ среден годишен прираст по дрвна маса на еден хектар

Општиот среден годишен прираст по дрвна маса за насадите во коишто се поставени опитните површини, изнесува како што следи:

Опитна површина:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Општ сред. год. прираст:	2,9	5,6	3,3	3,2	2,7	3,6	2,7	1,8	2,6	2,4

За условијата што одговараат на проучуваните насади, проучувањата во „Крушино“ и приходните таблици на Трифуновик и Шустов ги дават следните податоци:

Опитна површина:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Општ среден годишен прираст										
„Крушино“:	—	—	—	—	3,5	2,9	—	—	—	—
По Три- фуновиќ:	2,6	4,6	3,1	2,8	1,9	2,9	2,3	2,6	1,8	2,6
По Шустов:	2,1	3,9	2,6	2,4	2,1	2,6	2,1	2,1	2,1	2,1

Од изнесените податоци се гледа дека општиот среден годишен прираст по дрвна маса во проучуваните насади е близок до истиот од насадите едн другите подрачја или пак во колку се разликува. Таа разлика се движи од 10 до 15 %. Причината за тоа нешто е секако релативно поголемата дрвна маса на хектар во овие насади. Но за сметка на тоа таа е претставена главно од потенки и послабоквалитетни стебла.

ф) Тековен годишен прираст по дрвна маса на еден хектар

При одредувањето на тековниот годишен прираст по дрвна маса на проучуваните насади ја искористивме формулата:

$$Z_{tg} = M_1 \frac{p_1}{100} + M_2 \frac{p_2}{100} + \dots + M_n \frac{p_n}{100}$$

Во оваа формула M_1, M_2, \dots, M_n се дрвните маси на еден хектар при одделните степени по дебелина и опитни површини, $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ се процентите на прирастот при одделните степени по дебелина. Како што нагласивме уште порано, за одредување на процентите на прирастот, во секоја опитна површина беа издупчени со помош на ПРЕСЛЕР-ов сврдел по околу 50 до 100 стебла. По извршената анализа на извртоците и одредувањето на медианите како средни вредности, по формулата на Шефер Клеш пац (5):

$$p = \frac{1000}{d-5} \times \frac{1}{n}, \text{ беа одредени процентите на прирастот по}$$



дрвна маса и тоа за секоја опитна површина посебно. Нагласуваме дека процентите на прирастот се израмнувани графички. Понатаму применувајќи ја напред изнесената формула, ги пресметавме тековните годишни прирасти по дрвна маса при одделните степени по дебелина и опитни површини. Резултатите од пресметувањата се дадени на табела 5, а графички покажени на графиконите 7 и 8.

Табела 5 — Tabelle 5

Степена по дебелина Stärkestufen	Распределение на прирастот по дрвна маса на 1 ха по пооддел- ните пробни површини Laufendere Massenzuwachs pro ha nach Probeflächen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0,1	—	0,1	0,1	—	—	0,1	0,1	0,1	—
4	0,5	0,3	0,3	0,6	0,5	0,2	0,9	0,3	0,9	0,5
6	2,0	2,3	2,4	1,2	1,9	2,6	2,4	1,6	2,5	2,2
10	3,2	2,4	3,2	1,2	2,1	2,9	2,3	1,7	3,1	2,1
12	1,4	2,3	2,5	1,7	0,7	2,3	0,9	0,6	1,5	1,2
14	0,6	0,9	1,0	1,4	0,6	1,3	—	0,3	0,1	0,4
16	—	0,5	0,2	1,3	—	0,4	—	—	—	0,1
18	—	0,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—
Се:	8,7	9,8	10,4	8,5	7,3	11,0	8,7	5,8	9,7	7,6

Од изнесените податоци во табела 5 се гледа дека општо земено во проучуваните насади тековниот прираст по дрвна маса се движи од $5,8 \text{ m}^3$ на хектар при опитна површина бр. 8, до $11,0 \text{ m}^3$ на хектар при опитна површина бр. 6. Овој тековен годишен прираст по дрвна маса на хектар при проучуваните насади е релативно висок ако се спореди со истиот за слични насади од други подрачја. Така напр. за условите на опитните површини, податоците за „Крушино“ и податоците според приходните таблици се следни:

Опитна површина:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текушт годишен прираст									
„Крушино“	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—
По Трифу- новик:	2,3	4,9	2,8	2,5	1,5	2,1	1,9	2,0	1,3	2,0
По Щустов:	2,4	4,1	2,8	2,6	2,4	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4



Граф. 7—8. Распределба на тековниот прираст по дрвна маса и степени на дебелина (по 1 ха)

Меѓутоа, треба да се констатира дека овој прираст се на-
трупва на релативно голем број стебла и неговиот квалитет по-
ради таа причина не е особено добар. Но, со едно поцелесообраз-
но прочистување или проредување можно е да се створат дале-
ко подобри услови како за зголемување на прирастот по дрвна
маса кај некои површини исто така и за натрупување на истиот
врз поквалиитетни стебла. Тоа всушеност треба да биде една од
главните задачи на идното стопанисување со овие насади.

Понатаму од графиконите 7 и 8 се гледа дека и тековниот
прираст по дрвна маса има биномна распределба на одделните
степени по дебелина што е исто така една од карактеристиките
на едновозрасните насади.

е) ЗАКЛУЧОЦИ

Врз основа на извршните проучувања во овој труд можат
да се извлечат следните поважни заклучоци за нискостеблените
дабови насади во месноста „Барабарас“ кај Македонски Брод:

1. Нискостеблените дабови насади во месноста „Барабарас“
се едновозрасни и нивната возраст седвижи помеѓу 25 и 43 години.
До таков заклучок се доаѓа на основа анализата за струк-
турните елементи и нивното распределение на одделните степени
по дебелина.

2. Во овие насади воглавно преовладува IV и V бонитети
на месторастење. Но има насади кои растат и на другите бонитети
на месторастење.

3. Бројот на стеблата на еден хектар во овие насади е ре-
лативно голем. Тој во споредба со бројот на стеблата во слични
насади од други подрачја кај нас или надвор од нашата земја е
за 50,0 до 312,6% поголем (опитна површина 5 и 7).

4. Распределението на бројот на стеблата на еден хектар
има форма блиска до формата на ГАУС-овата съвонолика крива
што е карактеристика на едновозрасните насади.

5. Кружната површина на еден хектар во проучуваните на-
сади е за околу 10,4 до 42,5% поголема во споредба со насади
од други подрачја. И нејната распределба на одделните класи
по дебелина е правилна т.е. таква каква што одговара за едно-
возрасните насади.

6. Дрвната маса на хектар е исто така нешто поголема од
колку што е таа при насадите на „Крушине“ или пак насадите
според приходните таблици на Трифуновиќ или Шустов.

7. Посебно треба да се заклучи дека стеблата во проучу-
ваните насади се послабо полнодрвни отколку што се стеблата
во другите подрачја со коишто извршивме споредување нае пода-
тоците при овие проучувања. Тоа нарочно се гледа при анали-
зата на дрвната маса на средните стебла при одделните опитни
површини.

8. Општиот среден годишен прираст по дрвна маса е за 10,0 до 15,0% поголема од истиот при насадите на „Крушино“ или насадите според приходните таблици.

9. Тековниот прираст по дрвната маса при проучуваните насади е релативно голем ако истиот се спореди со тековниот годишен прираст по дрвна маса кај слични насади од други подрачја. Меѓутоа, важно е да се нагласи дека со оглед на големиот број стебла во овие насади, тој прираст се натрупува и врз релативно послабо квалитетни тебла, што всушност ја намалува неговата општа вредност.

10. Општо земено, во проучуваните насади потојат можности за правилно стопанисување на насадите за постигнување на далеку по поволни односи наструктурните елементи на насадите, како и за зголемување на продуктивноста на истите. Од тие соображенија сметаме дека овие насади треба и во иднина да се проучуваат и да се за нив изнајдат адекватни мерки за правилно стопанисување и користење.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гогушевски М. — Проучување дрвопродуктивната способност на црните борови насади од Мориовското шумско стопанско подрачие. ГЗЗШФ, Скопје 1. 1962/63 год.
2. Гогушевски М. — Придонес кон составување едновлезни и двовлезни масови таблици за нискостеблени дабови шуми во СРМ. Шумарски преглед бр., 5—6, Скопје, 1964 год.
3. Гогушевски М. — Проучување структурните елементи и дрвопродуктивната способност на нискостеблените дабови насади во „Крушино“ кај Кичево. ГЗЗШФ, Скопје 1967/68.
4. Клепац Д. — Раст и прираст. Загреб, 1963 г.
5. Клепац Д. — Утврђивање приаста по методи извртака. Шумарски лист 11 — 12, Загреб, 1955 г.
7. Трифуновић Д. — Таблице приноса и приаста за изданачке шуме у СР Србији. Београд, 1965 год.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit hat der Verfasser die Produktionsfähigkeit der Eichenen Niederwäldern Bestände untergesucht.

Auf Grund dieser Untersuchungen ist der Verfasser zu folgende Bechlißen gekommen:

1. Der Eichen Niederwäldern Bestände bei „Barbaras“ — Makedonski Brod sind gleichaltrige Bestände und Ihre Alter bewegt zwischen 25 und 43 Jahre.
2. Die mehrere Bestände wuchst in Algemein an schlechten — IV und V Bonitäten.

3. Der Stammzahl pro ha in untersuchenen Bestände sind zimlich gross. Sie sind bis zweimal und mehrere grösser als diese von Trifunowitschs (7) und Schustov-s (6) Ertragstafelt. Der Verteilung des Stammes nach Stärkestufen hat ungefähr eine regelmässige Form. Die ist sehr ähnlich an der karakterischen Glökenkurewen nach Gauss.

4. Die Kreissfläche pro ha ist auch von 10,0 bis 42,4% grösser als diese von die vorgenante Ertragstabelle.

5. Die Baumholzmasse pro ha bei Niederwäldern Eichenen Beständen bei „Barbaras“ ist auch etwas grösser als die Daten von Ertragstabellen.

6. Der allgemeine durchschnitliche Massenzuwachs pro ha ist von 10,0 bis 15,0% grösser als diese von Ertragstafeln.

7. Der Läufendere Massenzuwachs pro ha ist ha Unvergleichlich grösser von die Gebieten von die Ertragstabellen.

Auf Grund dieser Untersuchungen kan man eine allgemeine Folgerung zihen, dass die Eichenen Niederwälder Beständen bei „Barbaras“ sind hoch produktive und darum diese Frage ist sehr Bedeutung für die Forstwirtschaft in SR Mazedonien.

Д-р инж. А. Андоновски (Скопје)

ПРИПРЕМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СЕМЕНСКА ПЛАНТАЖА ОД ПЛУС СТЕБЛА НА ЦРН БОР (P. NIGRA ARN.)

УВОД

Еден од важните елементи на политиката за актуелното пошумување во нашата земја е обезбедувањето на расадничарите и пошумувачите со доволно количество квалитетно шумско семе. Ваквото семе треба да биде способно од аспектот на наследните особини да даде потомство што ќе се одликува со брз растеж, квалитетно дрво и други позитивни особини кои ќе гарантираат максимален приход по единица површина. Овдека мораат да се имат во предвид и условите на стаништето.

Начинот на собирање на семе, ваков каков што е во сегашните услови, треба и мора да биде поусовршен. Како прво, собирањето мора да се ограничи во најдобри состоини, проучени и класирани и да се врши внимателно сепарирање на семињата од различни провениенции. Овие мерки се само прв практичен чекор, но не и последен. Собирањето на семе во шума честопати е неизвесно и несигурно, скапо во поглед на работна рака и не одговара повеќе на современите барања. Првиот недостаток и покрај тешкото поставување на ригурозна контрола е што во поглед на подобрувањето на наследните особини, ваквиот начин на собирање на семе наметнува доста тесни граници во поглед на изборот на најдобри постојни природни состоини кои се или многу малце или на пат кон исчезнување.

Крајно време е да се премине кон производство на шумско семе во специјализирани објекти-семенски плантажи. Вакви објекти веќе постојат врз големи површини кои од ден на ден се повеќе се прошируваат во голем број земји: Германија, Шведска, Данска, Англија, САД, Франција, Унгарија и др. Во нашата земја оваа проблематика е во фаза на поставување и експериментирање, но нејзината важност е недвосмислена, а нејзината експанзија е потврда за практичната вредност.

ЗНАЧЕЊЕ НА СЕМЕНСКИТЕ ПЛАНТАЖИ

Семенска плантажа е насад од дрва наменети специјално за производство на семе, која намена пак од своја страна бара посебен прилагоден третман. Дрвата што ја сочинуваат семенската плантажа во вид на клонови или од семе се идентификувани најмалку со својата провениенција.

Семенската плантажа претставува посебна техника за производство на семе за кое постои интерес и потреба. нејната вредност зависи само од селектираноста на индивидуите што ја сочинуваат плантажата.

Предности на semenските плантажи се:

— Можност да се умножи по желба одреден материјал (подобрен по пат на селекција или хидридизација) во поглед на производството на количество на семе што ќе одговара на потребите,

— Можност да се конзервира (во поглед на производството на семе) некоја добра провениенција осудена на исчезнување или дегенерација,

— Можност да се произведе семе од видови или страни провениенции чии увоз е скап или несигурен,

— Избор на место за производство на семе кое може да биде близу до местото на трушението на шишарките,

— Олеснување на собирањето на семе од стебла со мали висини (какви се semenските плантажи),

— Зголемување бројот на родните години посебно на дрвата размножени по пат на калемење,

— Поредовно производство на семе со подобар квалитет, посебно во зависност од можноста примена на успешна борба против паразити и предатори, што во шумата е често невозможно, и

— Полесно следење на производството на семе подложено на посебни уредби и контроли.

ВИДОВИ СЕМЕНСКИ ПЛАНТАЖИ

Постојат различни типови semenски плантажи во зависност од природата на материјалот и намената:

1. Семенски плантажи за конзервација и умножување на некој извор на семе. Овие можат да бидат:

- а) Од некој интересен вид или егзотична провениенција.
- б) Од некоја автохтона провениенција осудена на пропаѓање или дегенерација.

в) Од некоја автохтона провениенција што се наоѓа во некој регион каде фруктификацијата е ретка и реколтата тешка.



Сл. 1. Уништување на автохтони прекрасни пр. борови шуми (ориг.)

Семенските плантажи за конзервација се составени било од клонови подигнати со калемење, а калемите земени од некои стебла од состоината што треба да се конзервира или од садници што потекнуваат од семето собрано од тие стебла. Се прибегнува кон калемење затоа што во вториот случај ризикот од дегенерација е поголем и што кај семето собрано од стеблата може да има како татко некое стебло страно за таа состојина. Овие семенски расадници се наједноставни. Доволно е само да се обезбеди стеблата што се внесени да имаат среден генетички квалитет во однос на популацијата од каде што се земени по вегетативен пат или со семе. Исто така, за да се избегне прекумерниот консангвинитет (сродство по татко) кој води кон слабеење на виталноста на наредните генерации, треба да се внесуваат поголем број индивидуи.

Семето собрано во таква семенска плантажа за конзервација претставува среден генетички квалитет на одредена провениенција или вид, со обсир што нема селекција на почетниот материјал и не треба да се очекува некакво подобрување во потомството.

зота во
ата те-
Семенска плантажа од ваков тип може да биде подигната
без интервенција на некој научен орган, под услов идентитетот
на материјалот да биде потврден од званична контролна ко-
мисија.


2. Семенска плантажа од плус стебла

Плус стебло претставува индивидуа која во споредба со
стеблата од иста возраст сместени во еднакви еколошки услови
има извонредни квалитети, ценето само спрема надворешните



Сл. 2. Плус стебло од ц. бор (Кожуф) ориг.

белези на стеблото (фенотипски). Начинот на селекцијата на плус стеблата претставува посебна материја.



Сл. 3. Плус стебло од ц бор на М. Круша, Кожув (ориг.)

Семенските плантаџи од плус стебла се составени од клонови (воглавно подигнати по пат на калемење), а земени од одреден број на плус стебла. Калем гранчињата се земаат од самите плус стебла или од калемени дрва од истиот клон. За да се избегне прекумерниот консантвинитет, бројот на клоностите внесени во плантажата треба да биде по правило поголем од дваесет.

Распоредот на калемените садници треба да биде таков што ќе овозможи на секој клон скоро еднакви услови да прими полен од секој од останатите. Семето собрано од плантажи од овој тип претставува синтетска смеша. Секоја индивидуа што потекнува од вакво семе има како родители две селекционирани стабла. Може да се очекува средниот генетички квалитет на оствареното пошумување со вакво семе да биде поголем од колку оној на евентуално пошумување со семе од иста провениенција собрано без разлика од сите стебла или од семе со



Сл. 4. Плус стебла од ц. бор на Кожкуф (ориг.)

брано од самите плус стебла во состоината но на кое машките родители би биле непознати. Може да се очекува од ваквите семенски плантажи одредено подобрување на квалитетот на материјалот за пошумување, посебно што се однесува на особините предвидени при изборот на плус стеблата.

При подигањето на семенски плантажи од плус стебла, техниката за калемење не бара скап материјал, а методите не се разликуваат многу од оние што се користат во хортикултурата за размножување на украсни дрва. Но за да биде семето од ваквите семенски плантажи комерцијализирано, би требало избраните плус стебла да бидат усвоени од официјален орган, а идентитетот на материјалот да биде контролиран почнувајќи од собирањето на калем гранчињата од плус стеблата до сместувањето во расадник.

3. Семенски плантажи од елитни стебла

Елитни стебла се оние плус стебла чии наследни особини што го мотивирале нивниот избор се наследни и проверени. До потврда за нивната наследност може да се дојде со поставување на компаративен насад на наследството („progeny test“) во кој ќе се компарираат групи од стебла добиени по пат на контролирано или слободно опрашување од различни плус стебла.

4. Семенски плантажи од хибриди

Производството на семе во semenски плантажи што произлегува од меѓувидово или вкрстување внатре во видот е можно во колку се примени посебен диспозитив.

Во колку родот е дводомен (пр. за производство на хибриди од трепетликите *P. tremula* x *P. tremuloides*) секој вид може да биде застапен со еден или повеќе клонови, само што сите клонови од едниот вид треба да бидат од ист пол. Во ваквата плантажа може да биде произведено само хиридно семе. Во колку родот е еднодомен (пр. за укрстување на *Larix euro-paea* x *Larix leptolepis*), еден од видовите мора да биде претставен само со еден клон за кого претходно е утврдено дека е скоро аутостерилен. Семето собрано од видот застапен со еден клон е хиридно, а семето собрано од видот застапен со повеќе клонови е мешано — хиридно и од чистиот вид.

5. Семески плантажи од наследството на плус или елитни стебла

Составени се од садници подигнати на лице место од семе што било собрано од плус стебла кои слободно се опрашувале или од елитни стебла, контролирано опрашувани, а опрашувањето изведено врз нивни вегетативни копии.

ПОЧЕТНИ РАБОТИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА СЕМЕНСКАТА ПЛАНТАЖА

Сите работи во припремната фаза до добивањето на готови калемени клонови ги изведувавме на опитните површини од Шумско-Опитната станица при Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје, користејќи стручни услуги и материјална помош. За некои работи од оваа фаза кои беа скапи, тешки и ризични, Шумско-Опитната станица — Скопје ги обединуваше своите напори со Шумарскиот институт — Скопје. Конкретно, за избор на плус стебла и собирање на калем гранчиња, раководителите на работите од двете институции работеа заеднички, обединувајќи ги своите искуства како и опремата и финансиските средства.

Собраните калем гранчиња ги делевме уште на терен, а работите што следеа ги изведувавме независно едни од други.

— Собирање семе за производство на фиданки за подлоги.

Семето за подлоги беше собрано пролетта 1965 година од Мала Круша — Кожуф од добри стебла. Истата пролет беше сеансо, а есента 1966 год. 1.000 семенци беа пренесени и пикирани во расадникот Трубарево — Скопје. Семенците ги пикиравме во редови чие растојание изнесуваше 80 см, а растојанието меѓу пикирците внатре во редовите беше 30 см.

Во текот на 1967 год. пикирците се развиваа добро, а врз нив беше применета комплетна агротехника, од губрење, прашење до поливање.

— Избор на плус стебла.

Потесниот избор на состоини од сите македонски провениенции на црниот бор во кои ќе бидат издвојувани плус стебла го направивме пред да тргнеме на терен, користејќи се со претходните познавања и истражувања.

Изборот на плус стеблата во состоините го вршевме непосредно пред собирањето на калем гранчињата. Во таб. 1 даден е преглед на карактеристиките на сите плус стебла од кои беа собрани калем гранчиња.

— Собирање и чување на калем гранчињата.

Пролетта 1968 година започна собирањето на калем гранчиња. Ангажирајм смили работници со усмен договор од месното население. Ризиот од евентуален несрекен случај на тие работници-качувачи, нажалост, го сносевме ние лично (Стаменков Инж. Миле и јас) како раководители на работата.

Приборот за качување што им го стававме на располагање на качувачите не беше совршен и комплетен, а се состоеше од куки кои се монтираат на чевлите и појас за обезбедување.

Нерасполагањето со усвршен прибор за качување и ризикот од евентуален несрекен случај на качувачите, беа причини кои не приморалаа при изборот на плус стеблата да правиме некои отстапки во поглед на староста и димензиите. Конкретно, бевме приморани да одиме на релативно помлади стебла (не помлади од 40 години) кои куёминацијата во поглед на висинскиот и дебелински прираст не ја достигнале, но кои во однос на своите врсници доминираа. Исто така во поглед на останатите потребни квалитети за селекција на плус стебла одговараа.

Калем гранчињата ги собираавме од врвните гранки на стеблата. Освен терминалните и бујни едногодишни леторести од врвните гранки, во некои случаи собираавме и странични едногодишни леторести од истите гранки кои носеа најчесто цветни папки со машки соцветија.

Калем гранчињата почнавме да ги собираавме по следниов редослед:

12. III. 1968 год. — Чам Чифлик — Беласица, Струмичко,
19. III. 1968 год. — Требовље — Сува Гора, Порече,
25. III. 1968 год. — Белица — Даутица, Порече,
17. IV. 1968 год — Мал Требомир — Пехчево — Огражден, Беровско,
18. IV. 1968 год. — Градишки Андак — Огражден, Беровско,
23. IV. 1968 год. — Караваштина — Нице — Мариовско,
24. IV. 1968 год. — Мала Круша — Кожуф, Мариовско.


Собраните калем гранчиња до денот на калемењето ги чуваавме во полиетиленски кеси во фриџидер на температура од 0° до $+4^{\circ}\text{C}$ и релативна влага од 55—60%. Некои од калем гранчињата останаа во фрижидер повеќе од 45 дена без да претрпат промени кои би се одразиле негативно врз резултатот од калемењето. Значи, помалце треба да не вознемираа фактот ако калем гранчињата ги чуваате во фрижидер, односно ако се собрани порано, отколку покасно, па да ризикувате да не изненадите почетокот на движењето на соковите. Кален гранчиња во кои соковите почнале да се движат се непогодни за употреба.

Калемење и резултати

Калемењето го извршивме на 2 и 3 мај 1968 год. на лице место врз пикирани подлоги ($2 + 1$).

Начинот на калемењето беше со страничен засек-модификација од страничниот метод (види сл. 5).

Калеменото место (местото на спојувањето) го врзувавме со полиетиленска трака. Кај четинарите и кај секое калемење каде што не се применува премачкување со калемарски восок, врзувањето со полиетиленски траки сметам дека е подобро решение отколку со лико (рафија) или волнен конец.




Сл. 5. Калемени садници од ц. бор (ориг.)

Првата година подлогите остануваа непотсечени (не привршени). По завршувањето на калемењето, калемените садници беа под заштита од прејака инсолација 15 дена. Првите три дена беа потполно засенети, потоа секој ден ги откривавме по еден сат повеќе до комплетното отфрланье на засената. Поливање беше применувано во посушните периоди на летото и есента од 1968 година.


Резултатите од калемењето ги сумираавме пролетта 1969 година. Имаше случаи некои калем кранчиња првата година воопшто да не потераат и ги сметавме како неуспех, меѓутоа втората година потераа и затоа крајниот резултат од калемењето треба да се очекува дефинитивно дури втората година.

Од 700 калемени садници, 500 успешно се прифатија, што во проценти изнесува 71,43%. Имајќи во предвид што во просек за добар успех во калемарството се смета 60—70%, нашиот резултат надминувајќи го тој просек, и тоа кај четинарски вид, недвосмислено зборува за солидно совладана калемарска техника.



Сл. 6. Калемење на ц. бор странично (лело) и терминално (десно),
(ориг.)

тија, што Резултатите од калемењето по провениенции, локалитети
зо просем стебла изгледаат вака:
шиов ре
јски вид
иска тек



Сл. 7 Фруктификација на калемен ц. бор во втора година (ориг.)

Реден број	Провериенц.	Локалитет	Масив	Стеб. бр.	Калем. садн.	Прифат. кал.		Датум на собир. на калем. гранч.
						брой	%	
1.	Струмичка	Чам Чифлик	Белас.	1	14	11	78,67	12. III. 1968 г.
2.	Струмичка	Чам Чифлик	Белас.	2	5	3	60,00	
3.	Поречка	Требовље	Сува Г.	1	10	10	100,00	19. III. 1968 г.
4.	"	"	"	2	15	13	86,66	
5.	"	"	"	3	16	14	87,50	
6.	"	"	"	4	12	9	7 ,00	
7.	"	Белица	Даут.	1	8	8	100,00	25. III. 1968 г.
8.	"	"	"	2	10	5	50,00	17. IV. 1968 г.
9.	Беровска	Пехчево	Ограж.	1	23	21	91,30	
10.	"	"	"	2	18	17	94,44	
11.	"	"	"	3	40	35	87,60	
12.	"	"	"	4	16	7	43,75	
13.	"	"	"	5	18	13	72,22	
14.	"	Берово	"	1	24	18	75,00	18. IV. 1968 г,
15.	"	"	"	2	16	11	68,75	
16.	"	"	"	3	14	10	71,42	
17.	"	"	"	4	13	9	69,23	
18.	"	"	"	5	14	11	78,67	
19.	Мариовска	Каравашт.	Нице	1	13	11	84,61	23. IV. 1968 г.
20.	"	"	"	2	40	28	70,00	
21.	"	"	"	3	29	25	86,21	
22.	"	"	"	4	17	11	64,70	
23.	"	"	"	5	28	23	82,14	
24.	"	"	"	6	18	10	55,55	
25.	"	"	"	7	22	15	68,18	
26.	"	Мала Кр.	Кожкуф	1	43	16	27,44	24. IV. 1968 г.
27.	"	"	"	2	33	17	51,51	
28.	"	"	"	3	23	22	95,65	
29.	"	"	"	4	29	9	31,03	
30.	"	"	"	5	32	22	68,75	
31.	"	"	"	6	26	24	92,31	
32.	"	"	"	7	26	18	69,24	
33.	"	"	"	8	36	24	66,67	

ЗАКЛУЧОК

Производството на шумско семе во голем број земји на светот е многу усовршено како во поглед на техниката на производството така и во поглед на квантитетот и генетскиот квалитет на семето. Усовршеното производство на шумско семе е императив на интензивното и модерно стопанисување со шумите.

Во нашава земја а особено во нашава република не сме отиште многу далеку во овој домен на работа. Важноста на оваа проблематика е согледана и во последно време се прават усилби производството на шумско семе да се усоврши и интензивира.

Преку припремите за формирање на семенска плантажа од плус стебла, теоретските познавања ги применивме на дело и стекнавме практични искуства за техниката на изведување на повеќе операции од избор на плус стебла, собирање на калем гранчиња, калемење, до дефинитивно производство на калемени садници.

Иако аридните подрачја, какво што е македонското, се не-погодни за калемење, резултативе од нашево помасовно калемење на црн бор потврдуваат дека со успех може да се калеми, под услов да се води строга контрола за заштитата на калемите и агротехничките мерки при негата на калемените садници.

ЛИТЕРАТУРА

Bouvarel P. Les vergers à graines, Nancy 1963.

Bouvarel P. Les semences forestières, Bull. Techn. d'inf. des ingenieurs des Services Agric. N = 157, 1961.

Giertych M. et coll. Razvoj metodyki wyboru drzew doborowych, Arbor. Kornickie, IX — 1964.

Лобашев М. Генетика, Ленинград 1969.

Јованчевић М. Селекција „плус“ стабала, Нар. шумар, Сарајево, 1963.

Туцовић А. Генетика са оплемењивањем биљака, Београд, 1967.

Туцовић А. — Стилиновић С. Калемлење шумског и украсног дрвећа и жбуња Београд, 1969.

Видаковић М. Подизање семенских плантажа шумског дрвећа — Топола 19, Београд.

Wright J. Aspects géo-éthiques de l'amélioration des arbres forestières FAO, Rome, 1963.

Resumé

TRAVEAUX PREPARATOIRES D'ETABLISSEMENT DU VERRER A GRAINES DES ARBRES PLUS DE PIN NOIR (*P. nigra* Arn.)

Avoir fini des traveaux préparatoires avec le succès, nous avons appliqué pratiquement nos connaissances théoriques de cette domaine. Tout d'abord, nous avons acquis les expériences de la technique de réalisation à plusieurs opérations comme-choix d'arbres plus, récolte des greffons, greffage et définitivement la production des plants greffées.

Les graines pour des portes-greffe recolté sur les arbres de bon qualité de la montagne Kožuf, ont été semis le printemps 1965. En automn 1966, mille plantules (portes greffe) ont été transporté dans la pépinière de la Station de Recherches Forestières près de Skopje. Ils étaient mis en place avec une espacement à 80 cm x 30 cm.

Au printemps (12. III — 24. IV.) 1968, nous avons récolté des greffons de 33 arbres plus de tous provenaïces macedoniens.

A 3 et 4 mai 1968, nous avons réalisés le greffage sur place avec le méthode-greffé en placage. De 700 greffés nous avons obtenu 500 plants greffés, soit une reprise moyenne de 71,43%.

C'est un succès encourageant.

Инж. Нико Попникола

ВАРИЈАБИЛНОСТА НА РАЗМЕРИТЕ НА ПОЛЕНОВИТЕ ЗРНА КАЈ НЕКОИ ВИДОВИ ЕЛИ*

I. УВОД

При користењето на поленот наменет за разни комбинации при внатревидовата и меѓувидовата хибридизација, важно е да размерите на поленовите зрна не преставуваат пречка за нивното меѓусебно крстосување. Ете зошто во овој труд посебно се задржавме врз проучувањето на варијабилитетот на размерите на поленовите зрна кај оние видови ели, кои најчесто ги употребуваме за хибридизација.

II. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД


Поленот од разните видови ели добиен е од Чехословачка (арборетум Млинањи и паркот Тополчанки), од Греција, од СССР (арборетумот Јалта на Крим); од Полска (арборетум Курник) и од Пелистер, во текот на 1969 и 1970 година.

Сите мерења се вршени во текот на пролетта во 1970 год., во лабораторијата на Шумската експериментална станица во Битола.

При мерењето на димензиите на поленот, истиот беше претходно киснет во дестилирана вода 24 часа, а потоа варен 5—10 минути. После ладењето, на преврвиениот полен му се додава 20% базичен фуксин. Сета оваа концентрација се нанесува на микроскопско стакло и се додава неколку капки глицерин. Така изготвениот препарат се набљудува под микроскоп, чиј окулар бил 40 а објектив 10.

* Трудот е работен со финансиски средства од Сојузниот и Републички фонд за научна работа.

Од секое стебло биле мерени по 100 поленови зрна. За секое зрице се мерело: вкупната должина на поленовото зрно (A); дължината на поленовото тело (B); широчината на поленовото тело (C); широчината на воздушниот меур (D) висината на воздушниот меур (E).



Добиените податоци од извршените мерења на димензиите на поленовите зрна биле обработени варијационо-статистически, и тоа овие елементи: аритметската средина и нејзината средна грешка, стандартната девијација и нејзината грешка и вариациониот коефициент и неговата грешка.


Од просечните (средни) вредности на отделните димензии на поленовите зрна пресметани се односите помеѓу дължината на телото спрема тоталната дължина (B/A); дължината спрема ширината на телото (B/C); дължината на телото спрема ширината на воздушниот меур (B/D); дължината на телото спрема дължината на воздушниот меур (B/E); ширината на телото спрема дължината на воздушниот меур (C/A) и ширината на телото спрема вкупната дължина на поленовото зрно (C/A). Вредноста од односот $(D + E) : (B + C)$, спрема МАМАЕВ (11) е способност за летање на поленот. Во колку е тој коефициент поголем, во толку е и способността за летање на поленот поголема, и обратно (табела 3).

Микрофотографиите се изработени во лабораторијата за генетика на Шумарскиот институт од страна на М-р Миле Стаменков, за што на оваа место му благодариме.

III. РЕЗУЛТАТИ

Елите се анемофилни растенија. Поленовото зрно се состои од поленоно тело и два воздушни меури, кои се сместени лево и десно на поленовото тело. Тие овозможуваат поленот да лета на поголеми растојанија и со тоа да се обавува хибридиза-

цијата. Формата на воздушните меури се движи од тркалесна па се до елипсовидна, што зависи од видот. И начинот на кој меурите се прицврстени кон телото на поленот е различен кај поедините видови ели.



Сл. 2. *A. cephalonica* (2 и 3), *A. A. nordmandianna* (4 и 5) и *A. alba* (6 и 7)

Структурата на егзината е кај повеќето видови мрежеста.

Ако поленот се посматра од долната страна (опачината), се притчува дека телото кај некој видови ели е еднакво широко со воздушниот меур, а кај некој видови телата се пошироки од воздушните меури.

Обвивката на поленот (спородермата) се состои од два слоја внатрешен мек (малакодерма) — интина, и надворешен тврд (склеродерма) — егзина.

Описот на поленот на поедините видови ели ќе го направиме според редоследот од табелите 1 и 2, а тој е составен спрема големината на димензиите на поленот.

Abies serpentinica Loud. Овој вид се карактеризира со најголеми просечни димензии на поленот од сите испитувани видови (163, 10 микрони), додека минималните и максималните димензии не се најголеми во однос на другите видови, зошто тие се движат од 126,0 до 193,0 микрони.

Должината на телото, во однос на должината на поленовото зрно изнесува 2/3. Воздушните меури се наполову помали од телото на поленот, т.е. неговата должина е покуса за сса 55 микрони од должината на телото, и сместени се така што обкружуваат околу 2/3 од телото на поленот. Формата на телото на поленот воглавно е елипсовидна, но има и примероци и со скоро тркалесна форма. За овој вид ела е типично тоа, што горниот и средниот дел на телото на поленот има изразена скулптура со упадлива шара по краиштата, додека опачината на телото ја нема таа скулптура.

Abies alba Mill. Просечната должина на поленот новите зрна се движи од 124—191,1 м, а просечната должина изнесува 159,59 м.

Од табела 3 се гледа дека телото на поленот зазема 2/3 од поленовото зрнце, додека должината на воздушните меури е за половина помала од должината на телото, т.е. 56 микрони покуси од телото на поленот. Воздушните меури се причврстени од долната половина на телото и во просек се оддалечени еден од друг (растојание измерено во долниот крај) 51,45 м. Скулптура на егзината на воздушните меури е изразена со неправилни шари.

Телото на поленот воглавно има тркалесна форма, и од долната страна само на мал дел е покриен со неправилна скулптура.


Abies alba Mill. Просечната должина на поленот на овој вид е скоро ист со поленот на *Abies normainiana*, и изнесува 156,46 м. Крајните вредности се движат од 105,0—218,4 м., што ќе рече дека од сите испитувани видови кај овој вид сретнавме најголема должина. Освен тоа, *Abies alba* се карактеризира со најголема варијабилност кај сите мерени димензии.

Табела 2.

B	A	B	C	D	F
MIN — MAX (ВО МИКРОНИ)					
Abies cephalonica	160 — 193.0	86.0 — 128.1	63.0 — 113.4	46.2 — 92.4	31.5 — 73.5
Abies normanniana	124.4 — 191.1	84.0 — 130.2	63.0 — 117.6	42.0 — 92.4	33.6 — 73.5
Abies alba	105.0 — 218.4	73.5 — 147.0	29.4 — 123.9	39.9 — 98.7	21.0 — 79.8
Abies cilicica	151.2 — 193.2	94.5 — 121.3	67.2 — 105.0	50.4 — 81.9	35.7 — 67.2
Abies koreana	117.6 — 180.6	73.5 — 126.0	56.7 — 109.2	39.9 — 88.2	33.6 — 67.2
Abies concolor	113.4 — 178.5	73.5 — 117.6	44.1 — 115.5	42.0 — 84.0	31.5 — 63.0
Abies balsamea	105.0 — 170.1	77.7 — 121.8	42.0 — 107.7	44.1 — 77.7	39.9 — 69.9
Abies veitchii	115.5 — 147.0	73.5 — 147.0	56.7 — 94.5	37.8 — 63.0	25.2 — 52.5
Abies grandis	111.3 — 163.8	84.0 — 113.4	52.5 — 113.4	46.2 — 88.2	29.4 — 52.5
Abies honolepis	113.4 — 140.0	77.7 — 105.0	58.8 — 94.5	37.8 — 65.1	27.3 — 52.5

Воздушните меури се наоѓаат на долната половина на поленовото тело и меѓусебно се оддалечени за сса 37 м. Должината на меурот е скоро 2,5 пати помала од дужината на телото на поленот, или за 65 микрони покуса од дужината на телото (табела 3). Скулптурата на егзината е јасно потенцирана, со неправилни-асиметрични шарки.

Abies cilicica Carr. Од табелите 1 и 2 се гледа дека дужината на поленовите зрна е идентична со оваа кај



Сл. 3. *A. cilicica* (8 и 9), *A. coreana* (10 и 11) и *A. concolor* (12 и 13)

Abies alba, т.е. просечната дължина изнесува 153,32 микрони, а крайните вредности се движат от 151,2—193,2 м*.

Воздушните меури се от долната страна на телото и меѓусебно се отдалечени 47 м. Нивната дължина е двата пати помала (табела 3) от дължината на телото на поленот, или за 54 микрони покуси от телото. Егзината е ясно изразена со неправилна скулптура.

Телото има тркалесна форма, а се сретнуваат и со елипсеста, и само на мал дел от долната страна е покриен со неправилна и шарена егзина.

Abies koreana Yills. Дължината на поленовите зрна от овој вид се движки от 117,6—180,6 м, а просечната дължина изнесува 144,9 м.

Воздушните меури се прираснети от долната страна на телото и се наоѓаат на разстояние от със 40 м. Нивната егзина е мрежеста. Дължината на воздушните меури е за 58 м покуса от дължината на телото на поленот, а широчината едениполни пати помала от широчината на телото.

Телото на поленот има елипсеста форма и целото е покриено со егзина која има зряна скулптура.

Abies concolor Lindl. et Gord. Димензиите на поленот от овој вид се скоро исти со димензиите на *Abies koreana*. Така, средната дължина за овој вид изнесува 143,54 м, а крайните димензии варираат от 113,4—178,5 м.

Воздушните меури зафаќаат 2/3 от телото на поленот, а скулптурата на егзината има неправилен облик. Разстоянието помеѓу нив изнесува 39 микрони. Дължината на меурот е за два пати помала от дължината на телото на поленот (или за 57 микрони помала), а широчината за 26 микрони покуса от широчината на поленот. Поленовите меури висат на долнот дел на поленовото тело. Нивната гезина има понеупадлива точкаста скулптура от долната страна.

Телото воглавно има тркалесен облик, али се сретнуваат и примероци со елипсеста форма.


Abies balsamea Mill. Просечната дължина на поленовите зрна на овој вид е 139,92 микрони, додека нивни крайни вредности се движат во границите от 105,0—170, и м.

Воздушните меури се наоѓаат на меѓусебно разстояние от 45 микрони. Дължината на меурите е два пати помала от дължината на телото на поленот, или за 52 м покуса. Скулптурата на егзината е ясно изразена и има неправилни шари.

Телото на поленот има воглавно елипсест облик, но се приметуваат и скоро тркалесни примероци. Само на долнот дел, телото на поленот е покриено со егзина чија скулптура е точкаста.

* Во сите наводи „м“ означува микрон (м).

Abies veitchii Lind. Должината на поленовите зрна се движи од 115,5—147,0 микрони, а просечната должина е 132,22 м. Воздушните меури, кои се исто така прираснети од долната страна, имаат упадливо видлива егзина, со неправилна текстура. Должината на воздушните меури е за 53 м покуса од долната страна на телото на поленот, а ширината за 24 м. покуса од ширината на телото на поленот. Растојанието помеѓу двета меури изнесува 45 м.



Сл. 4. *A. balsamea* (14 и 15), *A. veitchii* (16 и 17) и *A. grandis* (18 и 19)

Телото на поленот се карактеризира со скоро елипсеста форма.

Abies grandis Lindl. et Gord. Од презентираните податоци во табелите 1 и 2 може да се види дека овој вид има скоро сосем исти димензии со оние на *Abies veitchii*, а тоа значи дека просечната должина на поленовите зрна изнесува 132,05 м, а крајните размери варираат од 11,3—163,8 м.

Воздушните меури се прилепени од долниот дел на телото на поленот. Нивната должина е два пати поголема од должината на телото на поленот, или за 55 м покуси од телото на поленот, а ширината им е за 26 м покуса од ширината на телото. Меурите се наоѓаат на меѓусебно растојание од 40 м. За овој вид е типично тоа што кога поленот се гледа одоздола, должината на телото на поленот е помал за околу 25 м од ширината на поленот.

Телото на поленот има тркалесна форма и целото е покриено со егзина која има неправилна скулптура.

Abies homolepsis Sieb. et Zucc. Од сите досега истражувани видови, овој вид се карактеризира со најмала должина на поленот, која изнесува само 121,97 м, а крајните вредности се движат од 113,4—140,0 м.

Воздушните меури опфаќаат 2/3 од поленовото тело и сместени се на долната страна. Нивната должина е покуса од должината на телото за 54 м, а ширината за 24 м покуса од ширината на телото на поленот. Растојанието помеѓу меурите изнесува 31 м. Може да се заклучи дека од сите видови, овој вид има исто така најмали воздушни меури а телото им е најмало. Воздушните меури се покриени со егзина чија скулптура е во вид на мрежа.

Телото на поленот воглавно има елиптична форма.

Од табелата 4 се гледа дека односот В/А (должината на телото на поленот спрема вкупната должина на поленовото зрно) варира многу слабо, од 0,6 кај *Abies cephalonica* до 0,75 кај *Abies homolepsis*. И односот В/Ц (должината на телото спрема ширина на телото) е слабо варијабилен и се движки од 1,07 кај *Abies nornanniana* до 1,28 кај *Aeies alba* и *Abies balsamea*. Аналогно е и со односот В/Д (должина на телото спрема ширина на воздушниот меур) која се движки во границите од 1,57 (*Abies alba*) до 1,83 (*Abies homolepsis*). Најголема варијабилност е забележана кај односот В/Е (должина на телото спрема должината на меурот). Така, кај *A. coreana* индексот од тој однос е 1,98, а кај *Abies alba* 2,54. Многу изедначени вредности се приметуваат кај односот С/е (ширина на телото

D + E
B + C

спрема должината на воздушниот меур). Од односот

може да се изведе заклучот дека скоро сите наведени видови или имаат идентична способност за летање. Сепак, меѓу нив се издвојува *Abies balsamea* (0,65).

В и д	B/A	B/C	B/D	B/E	C/E	C/A	$\frac{D+E}{B+C}$
<i>Abies cephalonica</i>	0,66	1,14	1,62	2,03	1,77	0,57	0,57
<i>Abies normanniana</i>	0,68	1,07	1,59	2,01	1,85	0,61	0,57
<i>Abies alba</i>	0,68	1,28	1,57	2,54	1,98	0,53	0,57
<i>Abies cilicica</i>	0,69	1,16	1,64	2,02	1,74	0,59	0,59
<i>Abies coreana</i>	0,67	1,25	1,60	1,98	1,57	0,53	0,62
<i>Abies concolor</i>	0,67	1,12	1,62	2,07	1,84	0,63	0,58
<i>Abies balsamea</i>	0,72	1,28	1,65	2,06	1,59	0,56	0,65
<i>Abies veitchii</i>	0,69	1,22	1,77	2,23	1,89	0,57	0,54
<i>Abies grandis</i>	0,74	1,17	1,69	2,24	1,93	0,63	0,55
<i>Abies homoleisis</i>	0,75	1,27	1,83	2,43	1,90	0,58	0,53

Еден од неопходните елементи за успешна хибридиција е подробното проучување на морфологијата на поленот. Со оваа прашање се бавеле DYAKOWSKA, (3), ERDTMAN (5), EISENHUT (4) и др. Една поцелосна студија по оваа прашање наоѓаме кај KANTOR-CHIRA (7), који ја измерија должината на поленовите зрнца, должината и ширината на телото на поленот, како и должината и висината на воздушните меури, и утврдиле дека должината на поленовите зрнца кај *A. coreana* се движи од 114—139,4 м, кај *A. numidica* од 139,4—176,3 м, кај *A. pinsapo* 123—151,7 м, *A. cephalonica* var. *apollinis* од 123—168,1 кај *A. cilicica* од 110,9—159,9 м, кај *A. cephalonica* 123—176,3 м, кај *A. Normanniana* од 131,2—155,5 м, кај *A. alba* од 94—159,8 м, кај *A. grandis* од 118—147,6 м и кај *A. concolor* од 110,7—155,8 м. Овие автори констатирале дека размерите во разликите на поленовите зрнца се незначителни и дека тие не преставуваат пречка при нивната меѓусебна хибридиција. Споредени со нашите податоци, некои од наведените податоци за ели воглавно се поклопуваат во нашите резултати. ГУДЕВСКИ (2) ги мерел димензиите на поленот од *Abies alba* и *Abies cephalonica*, и утврдил дека со поголеми просечни должини се одликува поленот на *Abies cephalonica* (156,2 м), додека *Abies alba* има помали димензии (од 149—165,9 м). И покрај тоа што постојат известни разлики, и резултатите од нашите истражувања воглавно се идентични со резултатите до кои дошли цитираните автори.

V. Заклучок

При оплеменување на елата треба посебно внимание да се обрне на сестраното проучување на нејзините генеративни органи, во кои се наоѓаат центрите на наследноста и варијабилноста. Затоа, при нивното проучување имавме намера, пред се, да ја проучиме морфологијата на поленот на оние видови ели, кои во прв ред би дошле во предвид при меѓувидовата хибридизација.

Како резултат на извршените истраживања утврдивме:

1. Средната должина на поленовите зрнца се движи од 121,0 — (кај *A. homolepsis*) до 163,1 микрони (кај *A. cephalonica*). Дајмали должини покрај кај *A. homolepsis* се забележени и кај *A. veitchii* (132,22 м) и *A. grandis* (132,95 м), а меѓу по-крупните можат да се вбројат и *A. normanniana* (159,59 м), *A. alba* (156,46 м) и *A. ciliicica* (153,32 м).

Врз основа на измерените димензии доаѓаме до заклучокот дека најголема варијабилност се гледа кај поленот на *Abies alba*, и тоа во сите мерени димензии. Така, должината на поленовите зрнца (A) варира од 105,0—218,4 м; должината на телото на поленот (B) од 73,5—147,0 м; ширината на телото на поленот (C) од 29,4—123,9 м; ширината на воздушните меури (D) од 39,9—98,7 м и висината на воздушните меури (E) од 21,0—79,8 м. На оваа прашање, особено кај *Abies alba* која служи како исходен материјал при хибридијацијата, треба да му се обрне посебно внимание, зошто димензиите имаат влијание врз летенето на поленот а кое е многу важно прашање при создавањето на семенски плантаџи од ела.

3. Општата должина на поленовите зрна, како и останатите измерени големини не се сосем карактеристични при утврдување на пониски систематски категории внатре во родот. За таа цел многу сигурно може да се искористи општата форма на поленот, начинот на кој воздушните меури се присадени кон телото на поленот, формата на телото на поленот и формата на воздушните меури кога се гледаат бочно и одоздола, како и скулптурата на егзината.

4. Утврдената разлика во размерите на поленовите зрна кај испитуваните видови ели е мала, а заради тоа истата не преставува пречка при меѓувидовата хибридизација.

V. ЛИТЕРАТУРА

1. VINŠ: Predbežne zhodnoceni zkoušek potostev jedle (*A. alba*). Dilči zavzprava. VULHM. Zbraslav — Strnady, 1964.
2. ГУДЕВСКИ: Големина и облик на поленовите зрна од европската ела (*A. Alba*) и грчката Ела (*A. cephalonica*). „Шумарски преглед“ бр. 5—6. Скопје, 1967 г.

3. DYAKOWSKA: Podrecznik palinologii, metody i problemy. Warszawa, 1959.
4. EISENHUT: Untersuchung über die Morphologie und Ökologie der Pollenkörner heimischer und fremdländischen Waldbäume. „Forstwissenschaftliche Forschungen, beifeste zum Forstwissenschaftlichen Centralblatt“ 15, 1961.
5. ERDTMAN: Pollen Morphology and Plant Taxonomy Gymnosperms. Stockholm, 1957.
6. KORPEL — VINŠ: Pešťovanie jedle. Bratislava, 1965.
7. KANTOR — CHIRA: Variabilita velskosty pylu u nektorich druhu Abies. SVSZ číslo 3, Brno, 1965.
8. KANTOR: Zakladni shema metodického postupu pri šlechtení lesních drevín SVSZ, číslo 3. Brio, 1965.
9. KLAEHN — WINIECKI: Interspecific hybridisation in the genus Abies. „Silvae genetica“ 11, Heft 5/6, 1962.
10. LIFTING: Aedelgranforekomsten i Normandit. „Dansk Skovforeningens Tidskrift“ No 40. 1955.
11. МАМАЕВ: Морфологическая изменчивость пыльцы сосны произрастающей на Урале. „Ботанический журнал“ № 7. Москва — Ленинград 1959.
12. ПОПНИКОЛА: Биологија клијања полена молике (*Pinus peuce* Грис.) у лабораторијским условима (*in vitro*). „Шумарски лист“ број 1—2. Загреб, 1968 год.
13. ROHMEDER — EISENHUT: Bastardenrunsgversuche in der Gatung Abies. „Algemeine Forstzeitschrift“ No 3. München, 1961.
14. ROHMEDER — SCHÖNBACH: Genetik und Züchtung der Waldbäume. Verglag Paul Parey. Hamburg — Berlin, 1959.

SUMMARY

VARIABILITY OF THE POLENGRAINSIZE BY SOME FIR SPECIES

by eng. N. POPNIKOLA

By use of pollen grains for different inter species hybridization besides another considerations, it is much important that the sizes of pollen grains may not be obstacle for species crossings. From this consideration it was studied the morphology of pollen grains bei some fir species (Abies), as one of the fundamental questions for theuse by their mutual hybridisation.

There were searched out the following fir species: *Abies cephalonica* Loud., *A. nordmaniana* Spach., *A. alba* Mill., *A. cilicica* Carr., *A. coreana* Will., *A. concolor* Lindl., et Gord., *A. balsamea* Mill., *A. veitchii* Lindl., and *A. grandis* Lindl. et Gord., and *A. homolepsis* Sieb. et Zucc., On each one pollen grain mea-

sured were: general length, (A), pollen-body length (B), body width (C), and air bubbles width, (D) and height of the air bubbles (E).

It was established (tab. 1, and 2), that the mean length varies from 121,07 mi (*A. homolepsis*) till 163,1 mi (*A. cephalonica*). Minimum lengths were observed also by *A. veitchii* (152,05 mi), and between the bigger ones may be reckoned also by *A. normaniana* (159,59 mi), *A. alba* (158,46 mi) and *A. cilicica* (153,32 mi).

Great variability is observed in pollen grains by *A. alba* and that in all measured sizes. (Tab. 2).

By settlements of lower systematic categories in the genus *Abies* the measured pollen sizes may not be trustworthy characteristics for the purpose. Meanwhile the shape of the pollen grain, the way in which fastened are the air bubbles to the body, the shape of the pollen body and the aspect of the grain from side and below, also the exina sculpture may contribute great deal information by the ascertainment of lower grade systematical categories by fir.

The settled differences in sizes of pollen grains by the searched obt fir species are not conspicuous and therefore don't represent a hindrance in crosspollination between species.

Инж. Тр. Николовски (Скопје)

ОСНОВА ЗА ПЛАНТАЖНО ОДГЛЕДУВАЊЕ НА НЕКОИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА*

Содржина

Увод

1. Значење на лековитите растенија
2. Карактеристика на плантажно одгледување
3. Општи услови на плантажното одгледување
 - биологија на лек растенија
 - екологија на лековитите растенија
4. Карактеристики за обработка на почвата за култури од лек. растенија
5. Начин на размножување на расад од лек. растенија
6. Одгледување на култури од лек. растенија
 - мерки за борба против корови
 - окопување и мулчирање.
 - мерки за заштита од абиотички и биотички фактори
7. Проблемот на плодородот и траењето на култури од лек растенија
8. Карактеристики на плантажно производство на лек. растенија

УВОД

Плантажното одгледување на лек растенија се такви култури што се одгледуваат заради нивните надзимни или подземни делови, од кои се добива сировина за производство на лекови или нивна директна употреба како средства за лекување.

Крајната цел на теоријата и практика на плантажното одгледување на лек растенија е да се согладаат методите кои гарантираат во разни едафо-еколошки услови максимален при-

* Реферат од семинар за проблемот на лековитите растенија во СРМ (РСК, Претор, 1970)

нос со најдобар квалитет при најловолен ефект на вложениот труд и инвестиции. Тоа може да се постигне ако се познава биологијата на лек растенијата, односно комплексот од внатрешни и надворешни услови за растеж и развиток на лек, растенија, специјално по однос делувањето на истите врз формирањето на органи кои се од интерес за натрупување со лековите материји — главиците, луковиците, ризомите, листовите, стеблото и полодоносните органи.

1. Значење на лек-растенија

Лек-растенијата имаат големо стопанско значење заради тоа што претставуваат базични сировини за хемијско-фармацевутската индустрија. Преку 40% од општиот број на лекови базираат на растително потекло. Некои од лекарствата не нашли до сега сурогатска замена поради нивната специфичност на делување при употребата во борба со некои болести на срцето и крвоносните садови, каков е тоа случајот со гликозидите на Digitalis, Erysimum и др.

Извонредно поволните климатски услови во СР Македонија во прв ред е основна причина за високиот квалитет на лек-растенијата од нашево поднебие, што се манифестира со високата содржина на активни материјали. Тоа наоѓа своја потврда во брзото афирмирање на светскиот пазар на низа наши лек. сировини за релативно кус период, што од своја страна преставува можност што наложува поголеми и посмели зафати во правец на осовременување на лек, културното производство.

Испрпување на ресурсите од природни сировини од лек, растенија од една страна и нужноста од осовременување на производство на лек. сировини на научна основа (економичност, селективност, индустриско-плантажно производство) од друга страна наложуваат премин кон плантажно производство на одреден број од лек-растенија за кои веќе е усвоена технологија на производството, а чиј број не е мал, а што е најважно даваат високи приноси рамното со низа зем. култури.

2. Карактеристика на плантажното одгледување на лек-растенија

Особеностите на одгледувањата во плантажни култури се состојат во следново:

— поголемиот број на лек-растенија потекнуваат од медитеранското и субмедитеранското растително подрачје, при што тие се одликуваат со голема потреба кон светлина и топлина.

— производството на лек-растенија во култури не го на-
малува содржајот на активните лек-супстанци.

— плантажното производство на лек-растенија претставува широка основа за активирање на плодоредите (економски, искористувања на мали парцели во ридестиот регион на земјоделски површини и слабопродуктивни шумски површини — голини и сл.).

— карактеристиката на производството се доближува до таа на ратарските култури,

— голема рентабилност и економичност на живиот вложен труд и инвестиции во споредба со користењето на природните ресурсии (кои стануваат се понезначителни).

— плантажирањето на лек-растенија може да се вклопува лесно во технологијата на производството со земјоделски култури и шумско-стопанското производство по голините, проланците и др. слабопроизводни шумски површини.

3. Општи услови на плантажното производство на лек-растенија

Биологија на лек-растенија:

Спрема должината на животот лек-растенијата можат да бидат:

— **едингодишни** — датура, вртипоп, (лајкучка) диво лале, млечка, центауреа и др.

— **двегодишни** — лопен, дива детелина, (мелилотус), буника, еритреа и др.

— **повеќегодишни** — можат да бидат:

— зелчести: момина солза, пелин, росопас велебиље и лазаркина, копитник и др.

— дрвёности: салвија, боровинки, матерка, бозови, капина и др.

Најголем број од лековитите растенија спаѓаат во групата повеќегодишни. Формирањето на репродуктивните органи кај лек-растенија се извршува во разно време во зависност од комплексот на услови и биолошките особености. Спрема растежот на растенијата и нивните продуктивни органи се добиваат различни криви на растежот, кои можат да бидат во форма на S, во форма на сконо и со синусоидна форма. Овие криви на растенијата се последица од промените на односот во обемот и површината. Со призна биологијата и екологијата на лек-растенија може да се делува врз формата на кривата на растенијата, а со тоа и врз размерите на растенијата.

3. Екологија на лек-растенија

Комплексот од услови од кои зависи растежот и развитокот на разните видови лек-растенија е многу разновиден, сложен и променлив, заради тоа се јавува нужно да се сфати односот на растението кон секој чинител од комплексот фактори и тоа во прв ред значењето на:

— топлината, односно температурата на воздухот и земјиштето,

— светлина — должина на денот, состав и јачина на осветлувањето траење на осветлувањето и др.,

— водата-врнежите, нивната количина карактер, распоред влажност на воздухот и почвата и сл.,

— храната — хемискиот и механичкиот состав на почвата, реакција на почвата и др.,

— воздухот — содржина на CO_2 , штетни гасови, ветер, атм. притисок и сл.

— биотички услови — микробиологија на почвата, коровски растенија, болести, штеточини и др.

Сите овие услови се во меѓусебна тесна врска и едновремено вршат делување на растежот и развитокот на лек-растенијата. Во текот на развитокот на лек-растенијата се менуваат потребите во однос на одделните фактори од комплексот чинители. Со зголемување на размерите на растенијата се менува и потребата кон количината на светлината, а со тоа настануваат и промени во односот на условите на транспирација и топлината, а овие промени предизвикуваат и промени во снабденоста со елементи за исхрана, итн.

По односот спрема топлината лек-растенија се делат во две групи: а) отпорни на студ — ниски температури и б) топлољубиви — оние што бараат топлина. Овие особености на лек-растенија се од важност за реонирање на производството на пантажните насади, времето на сетва, расадување, мерките за заштита од недоволна или проголема топлина. Од овие особености зависат агротехничките мерки.

Лек-растенија со односот спрема светлината се делат во две групи:

а) хелиофити — оние што барат поголема прилив и достап на светлина и

б) скиофити — оние што можат да се развиваат и при помал достап на директно светло, односно го користат достапот на дифузното светло. Условите на користењето на светлината зависи од просторот за исхрана, аголот на паѓање на светлината, экспозицијата, правецот на редовите и хабитусот на растението. За низ лек-растенија граничната големина на осветлувањето доволна за растење и плодоносење се смета да е 2000 —

4000 лукса. При слаба или недоволна светлина се ствара негативен биланс: ставарањето на производите на асимилацијата се помали од нивната потрошувачка за потребите на дишењето.

Познато е од растителното производство дека околу 45% од сувата биомаса се состои од јагленород, што го асимилираат зелените растенија преку јагленородниот диоксид од воздухот. Асимилација на CO_2 се врши во присаство на светлина и е пропратена со потрошувачка на топлина. Таа реакција е ендотермична и на 6 грам-молекули од CO_2 и 6 грам-молекули H_2O се троши 675.000 грам-калории топлина за да се добие 1 грам — молекул шеќер и 6 грама молекули кислород.

Условите на осветлување, топлотниот режим, исхраната и водно-воздушниот режим на лек-растенија, нивната отпорност спрема штеточини, болести и способноста за борба со корови во голема мерка е во зависност од густината и карактерот на распоредот на индивидите од лек-растенија по површината на плацажата, т.е. од просторот за растење и неговата конфигурација.

Просторот за растење се определува со делење на просторот со бројот на растенијата на тој простор, обично единица површина.

Оптималниот простор за растење за секој вид на лек-растенија е различен, но делувањето на просторот за исхрана во приносот закономерно се сведува на следново: (Волни).

— со зголемување на порастот за исхрана приносот кај одделни растенија расте до известна граница, која не е еднаква за разните култури од лек-растенија,

— зголемувањето на приносот од едно растение не е пропорционално на просторот за исхрана, отпрвин е посилно, а потоа се послабо и послабо,

— на поволен однос помеѓу просторот за исхрана и приносот по едно растение се забележува при максимален принос по единица површина.

При густиот распоред на растенијата земјиштето побргу се суши од колку при ретки, со тоа се објаснува големото вложување на условите за растење при претерана густина, а во врска со тоа и порано дозревање или пак предвремено пропаѓање и сушење на растенијата.

Квадратната конфигурација на просторот за исхрана е оптимална форма. Во колку просторот се оддалечува од оваа форма во толкова мерка се снижува приносот. Големо доближување до условите на квадратната форма имаат сетвите во две, три и повеќередни траки, со што се овозможува и воведување на механизација.

4. Карактеристики за обработка на почвата за лек. култури

Системот на обработката на почвата за култури од лек растенија треба да створи поволни физички особини на почвата -пропустливост за воздух и вода, а како втор задачок е да со обработката на почвата се елиминираат коровите. Таа задача мора да се спроведува со особено внимание и напор. За лек. растенија од посебна важност е да со обработката на почвата се створат поволни услови во просторот за искрана — длабок и активен слой во кој се развиваат корењата. Притоа длабокото есенско орање е од посебна важност, особено за акумулација на влага, бидејќи при длабочината од 20 см. при полна заситеност со влага може да се створи резерва од 1000 — 1200 m^3 вода, при вкупна порозност на земјиштето од 50 — 60%.

Пролетното орање треба да се врши во моментот кога почвата постигне физичка зрелост, а по тоа да се изврши браносување како би се избегнало формирање на грутки. Со цел на штедење на влагата не требе да се дозволи голем временски размак помеѓу обработката и сетвата — подигањето на културата. Најдобро е сетвата да се изврши истиот ден по браносувањето. Во случај да тоа не е можно, со повремено браносување не треба да се дозволи формирање на корка. Непосредно пред сетвата или садењето се врши губрење кое се заорува и браносува.

5. Начини на размножување на лек. растенија

Семињата од лек. растенијата спрема големината можат да бидат: многу крупни (во 1 грам по 1 — 10 семки), крупни (во 1 гр. по 10 — 11 семки), средно крупни (во 1 гр. по 150 — 300 семенки), ситни (во 1 гр. по 600 — 900 семенки) и многу ситни (во 1 гр. 1000 — 2000) семенки).

До поникнувањето на семето од важност се: квалитетот на семето, обезбеденоста од влага (вода), воздух и одреден степен од топлина. Овие услови се обезбедуваат со избор на првицениците на семе, обработка на почвата и со изборот и начинот на сетвата, садењата (длабочина).

За поникнатите растенија ('ртулци) и нивниот понатамошен развој од важност се: обезбеденоста со хранливи материи (елементи), обезбеденоста со оптимално осветлување, влага во почвата и во воздухот и од степенот на заштитата на истите од штеточини и болести.

Времето на сетва и длабочината зависат од периодот на траење на 'ртењето и од големината на семето. Доколку е семето по ситно, дотолку е покус периодот на 'ртење и во толку истовремено мора да биде поплитко посеано. Во реони на рани сушни периоди, есенска сетва е многу поприкладна од пролетната. Од

карактерот на почвата зависи и длабочината на сетвата, особено во врска со нивната пропустливост за воздух и вода. На лесни почви се сее подлабоко а на тешки поплитко.

Освен од семе лек. растенија често се размножуваат по вегетативен пат со делење на луковици, кртоли, ризоми а исто така и со поводници, резници и сл.

6. Одгледување на култури од лек. растенија

Одгледување на лек. растенија во култури се карактеризира со основни барања за плодноста на почвата (а со тоа и џубрење) и нејната извонредна механичко-физичка зрелост и, во одредени услови, со снабденост со вода (потреба од наводнување). Втора основна претпоставка е да борбата со корови биде превентивно извршена, бидејќи лек. растенија се поставуваат доста оддалечени а со тоа борбата со корови е посебно отежната и нужна мерка. Заради тоа што низа лек. растенија се подигаат од видови што не се автохтони за дадени реони и подреони можности на нивната отпорност се поставува во светлина од голема потреба на превентивни мерки од борба со штеточини и болести.

Рељефот на парцелите за плантажирање на култури од лек. растенија има големо значење. Низините и котлините се позагрозени од мраз, одколку падини макар и со најмал пад. Од правецот на инклинираност на теренот (парцелите) зависи движењето на температурата на почвата и ваздухот. Најповеќе се разликуваат меѓу себе јужната и северната експлозија. Така при инклинација 15° земјиштето по јужните експлозии е значително потопло од земјиштето по северни експозиции. Во пролет источните експозиции се потопли од западните, а во лето обратно. Јачината и учестаноста на истите има влијание врз температурните услови при различни нагиби. Земјиште кое се одржува под угар без корови е значително по заштитено од мразеви, дење се загрева, а ноќе испушта топлина. Во тој смисол делува и покривањето со слама и др. слични материји, односно оние што ја намалуваат опасноста од испарување (влажноста) но како лоши проводници, исто така, ја зголемуваат опасноста од мраз.

Потребата од проредување на густите поници е евидентна кај култури од лек. растенија и таа мерка се одразува на приносите во позитивен смисол. Задоцнување со прореда на поникот во многу го снижува приносот.

Плантажите од лек. растенијата претставуваат многу поволни услови за развиток на корови, бидејќи добро припременото земјиште од првин не е наполно искористено и покриено од културите на лек. растенијата па коровите налетуваат и се ши-

рат. Борбата против коровите треба да се води систематски со предходно тотално уништување (тотални фитоциди). Ако веќе се јават тие, не смее да се допушти да плодоносат. Благовремената интервенција против коровите е најважна мерка која се состои од плевење и прашење. Плодоредот и неговиот систем има огромно значење во борбата со корови.

Плевењето како мерка е од голема важност затоа што високите корови засенуваат и доведуваат до етиолирање и, во случај на ослободување на коровите, културата од лек. растенија може да угине при голема инсолација и трајна суши, дури за два до три дена.

Прашењето на културите е од извонредна важност за приносите на културите од лек. растенија. Без таа мерка нема задоволителни приноси. Прашањето е меркаш то е од посебна важност за чување на влагата во почвата, борба со покорицата и со коровните растенија. Се смета дека две прашања, извршени после дожд, се рамносилни на едно поливање. Затоа прашањето треба да се изведува преку лето на 15 дена еднаш, или на три недели еднаш најмалку. Прашењето на земјиштето со цел на чување на влагата е корисно само до длабочина од 10 см., а не подлабоко. Со прашањето се подобрува и системот на снабдување со јагленород од земјата (дишење на земјиштето) што е од посебно значење за процесот на асимелацијата и стварање на асимилатите — биомасата.

Мулчирањето на културите од лек растенија е исто така препарачливо и од голема корист за приносите. Мулчирањето може да се изведува со сè што е најекономично во одредени услови: тресет, слама, струготини, мулч-хартија, целофанска платна, најлонплатна и сл. Со мулчирањето се зголемува периодот на поволна комбинација на светлината, топлината и влагата. Со сенката што ја даваат средствата за мулчирање борбата со корови е многу ефикасна, бидејќи тие под нив пропаѓаат. Под мулчираниите површини микробиолошкиот живот е поинтензивен, а со тоа и содржината на нитратите се зголемува што сè заедно допринесува за побрзиот растеж и развиток на културата. Се смета дека мулчирањето со темни материи, ја снижува температурата на почвата за 6—7°C, што е од огромно значење за сушни и топли поднебја какво е и нашево.

Од заштитните мерки многу се значајни: дезинфекција на семето и материјалот за размножување и отфрлување на заразено семе и материјал. Благовремената обработка на почвата, сетвата и садењето се превентивни мерки што даваат поволни резултатите. Нужна е и дезинфекција на почвата.

7 Проблеми на плодоредот и траење на културите од лек. растенија

Плодоредот е нужна мерка во системот на плантажирање на лек. култури од повеќе причини: правилно одржување на плодородието на почвата и нејните физичко-хемиски особености, превентива од болести и штеточини и трајно одржување приносната продукција на културите во плодородот. Оваа е од посебна важност за плантажи од лек. растенијата по земјоделски површи. Кај шумските површини системот на плодоред треба да се определува на сосема друга основа но сепак во систем. Тоа ќе зависи од реонот на одгледување, видот на останалите култури и културата од лек. растенија.

Степенот на искористување на почвата, снагата и коренскиот систем и азотофиксационата способност на легуминозните растенија покажува дека проблемот на редување на културите има огромно значење во зголемувањето на приносите.

За потребите на плантажното одгледување на лек. растенијата треба да се разликуваат следниве типови на плодореди:

- плодореди во скlop на земјоделски култури;
- плодореди во скlop на шумски култури и расадници;
- плодореди во системот на слабопродуктивни и изредени шуми
- плодореди во системот на пасишта и ливади.

8. Карактеристика на плантажното производство на некои лековити растенија

Ментата (*Mentha piperita L.*)

Ментата не бара многу топлина. През вегетацискиот период бара сума од топлина од 1500 — 1600°С а вегетацијата ѝ трае од 80 — 100 дена. Таа е хелиофит од прв степен-полно осветлување за најголем принос.

Одгледувањето како едногодишна култура дава подобри резултати, одколку како многугодишна. Во плодоредот се слага со житните, окопните и други култури, што предходно базираат на потреба од борба со корови. Во плодоредот таа на земјоделски површини може да учествува од 40 — 20% во зависност од комбинацијата.

Припремата на почвата за садење на резници (коренови) се извршува наесен, а на пролет само плитко заорување на губрето и браносување, со што почвата е припремена за садење. Количини на губре: 2,5 тони по декар + фосфат 25 кгр. /дека/, и 6 кгр./декар калиев сулфат).

Размножувањето станува преку коренски резници, кои се добиваат со копачење. Од 1 декар се добива 400 кгр., а за садење се потребни 150 — 200 кгр. Кореништата се садат во бразди со длабочина од 10 см. Есенската садења е подобра и дава повисоки и сигурни приноси.

За време на вегетацијата површината треба да се окопа 3-4 пати, и ако има услови да се наводнува (180 — 200 м³/дка).

Собирање на ментата се врши со косење во момент на 50% цутење. Се добива 9260 — 12350 кгр./ха сирова маса а од неа 36 — 39 кгр. ментово масло.

Валеријана (*Valeriana officinalis L.*)

Валеријаната е хидрофилно растение. Добро вирее на дренирани почви со блиска подземна вода. Тешки, глиnestи водонепропустливи почви не се поволни за одгледување на валеријанта, поради гниенje на корените и угинување. Ни лешните неструктурни почви не се погодени за валеријантата. Таа добро успева и дава високи приноси на многу богати, плодородни почви.

Валеријаната има долг вегетациски период. Не е осетлива на ниски температури (-30°). Семето од валеријаната брзо губи пртливост.

Валеријаната се одгледува како едно или двегодишна култура. Местото во плодородот на валеријаната најповоќе е след фуражни или градинарски култури. Агротехничките мерки се одликуваат со тоа што припремата на почвата треба да започне со заорување на предната култура, а на есен да се изврши основното орање (20 — 25 см.), без да има грутки. При есенската сеидба на валеријната треба неколку дена порано да се искултивира почвата на 10 см со браносување. Тоа обезбедува дружно никненje на валеријаната. Губрењето е особено индицирано за валеријаната, нарочно врз размерите на корењата, што, е нејзин главен производ. Норма за губрење 20 т. оборско губре, 600 кгр. P₂O₅ и 450 кгр. K₂O по 1 ха.

Размножувањето на валеријаната може да биде со директна сетва, со производство на расад и по вегетативен пат (цепење на корените). За сетва (директна) се потребни 5 — 6 кгр. семе/ха. Ако се работи со расад, тогаш за 1 ха се потребни 100 — 150 м. кв. расадиште.

Одгледувањето на валеријаната започнува со прашањето веднаш кога за тоа стане нужда на пролет. Второто прашање се врши при формирање на 2 — 3 вистински лисја, при што многу густите се изредчуваат. Потоа во разно време уследуваат по потреба уште 2 — 4 прашања. Освен прашењата, нужна мерка е режење на цветоносните стабла по 3 — 4 пати преку вегет. сезона.

Се добиваат 5.000 — 7.000 кгр./ха свежи корења. Се вадат на есен септември — октомври, со плуг за кромпири. Семе се добива од двегодишни култури и тоа 80 — 140 кгр./ха.

Пелин (*Artemisia maritima*)

Многу ксерофилно, сушоотпорно и издржливо на ниска температура (-28°) растение. Еколошки многу пластично: од солени до плодородни почви. Вегетациски период од 218 — 232 дена.

Се размножува: директна сеидба со расад, и со коренови чепенки и парчиња. Најповолно е со директна сеидба. За 1 ха треба 5 — 6 кгр. семе. Семето е лесно (1000 сем. = 0.2 — 0.6 гр.). Ртливоста е многу добра (75 — 86%). По сеидбата на длабочина 1 — 2 см. во редови со редосеалки семето се валира.

Агротехничките мерки се сврзани со добра подготовка за почвата уште од есен-длабоко орање на 25—30 см. На пролет пред сеидба поново се подорува и браносува. Пелинот е осетлив на коровите и треба отпрувин да се плеви редовно, а во меѓурејдата да се праши (3 — 4 — пати преку вегетацискиот период). Се одгледува како многогодишна култура. Од 1 ха се добива 1500 — 2000 кгр. суви папки.

Лудобиље (*Atropa belladonna L.*)

Беладоната е термомезофилно растение, кое бара зимата да биде мека и со снежна покривка. Има долг вегетациски период, 120 — 150 дена. Бара плодородни, структурни, богати на хранителни материји почви, особено оние кои се и чисти од корови. Реагира на губрење.

Како култура беладоната треба да се одгледува две години. Таа не треба да се одгледува после култури од сем-Solanaceae. Подготовката на почвата треба да започне од есен со длабоко орање и браносување. Едновремено со длабокото орање треба да се внесе стајско губре 30 — 40 т. по 1 ха и по 300 — 400 кгр. суперфосфат. Со губрењето приносот се удвојува.

Размножувањето станува или со директна сеидба или со расад. Преодната стратификација на семето е нужна и трае 2 месеци при температура од 0 — 3°C. Семето со сеалки на редови се 1/2 ставува на длабочина од 15 — 20 мм. За 1 ха треба 6 — 10 кгр. што зависи кога се сее — пролет или есен. Подобра е есенската сеидба.

Првото прашање меѓу редовите се изведува напролет, второто кога се оформат првите 3 — 4 вистински лисје, тогаш и се спроведува и плевење и разредување на пониците на растојание 15 — 20 см во редот. Во тек на вегетацискиот период се изведуваат 3 — 4 прашења во меѓуредието со култиватор.

Техниката на собирање се изведува во тек на 2 години: 1. собирање на лист (почеток на цутеж), 2 — собирање со жнеене (есен); 3. собирање — берење на лист и 4. собирање — жнеене и по тоа копачење на корените.

Датул (*Datura stramonium L.*)

За успешно виреене на датулот е потребно топла и сончева клима и почва богата на хранителни материји и со добра физичка структура — рофита. При тие услови таа може да даде по 900 — 1200 кгр. лисје (суви) на 1 ха.

Датулот може да се огледува после житни или окопни култури на почви богати со хумус а лесни по состав. Предната култура треба да се заорува. Прегорено стајско по 30 — 40 т. по 1 ха., 250 — 300 кгр. суперфосфатот и 150 — 200 кгр. амониевсулфат. Пред сеење почвата се заорува и браносува доста плитко.

Датулот се размножува од семе. Есенската сеидба е подобра. Семето се сее во бразди на длабочина 2 — 3 см., за кое е потребно 1.5 — 2 кгр. семе/ха. Вегетацискот период му трае 90-110 дена.

По никнувањето на редовите, најважна мерка е плевењето и редчењето кое не треба да мине 50 — 60 см. во редот, а е меѓуредието 80 — 90 см. Прашањето започнува со појавата на 7 — 8 вистински лисја. Во тек на вегет. сезоната прашење се врши 3 — 4 пати-механизовано.

Буника (*Hyoscyamus niger L.*)

Буниката е оетлива кон плодородните и структурно офордени почви. Влажните и кални почви не се добри за успевање на буниката. Во плодородот најдобро вирее после житни или окопни култури, кои почвата ја оставаат чиста од коровни растенија. Буниката е хелиофитно и термофилно растение.

Подготовката на почвата започнува на есен со длабоко орање, кога треба да се внесе по 20 — 30 т. стајско ѓубре и 400 кгр. суперфосват по 1 га. Пред сеидбата почвата се заорува и браносува.

Сеидбата се врши на есен или во пролет (со стратифицирано семе 35 — 40 дена пред сеидба). Сеидбата се врши во редови (60 см.), за кое се потребни 10 кгр./ха. Се сее на длабочина од 2 см. заедно со видови што брзо прораснуваат за да ги означат редовите. По сетвата површината треба да се валира. Во првата година даваат само розети. Во првата година се праши 2 — 3 пати со плевење и ослободување на пониците и по потреба проредување. Во втората година се проведува само прашење 2 — 4 пати. По 1 ха се добиваат од 800 — 1200 кгр/ха на суви лисја во првата година, а во втората 500 — 700 кгр./ха.

Напрсточе, бутин (*Digitalis lanata* Erh.)

Бутинот е хелиофитно и микрофилно растение успешно вирее на рендзини и песокливо-глинисти почви. Употребата на ѓубриво е иницирано, што се манифестира преку количината на лисјето и зголемување на активните материји.

Се одгледува како двегодишна култура. Најдобро после житни и окопни култури. По жетвата на предодната култура се врши заорување на стрништата а на есен длабоко орање со џубрење. Се нафрлува по 20 — 30 т на стајско и по 300 — 400 кгр./ха суперфосватно ѓубриво (може и 80 — 100 кгр./ха калиумова сол. На пролет се заорува со калиевата сол и браносува. Сетвата се врши во редови, за кое е потребно 3 — 4 кгр./ха семе, при редови 60 — 70 см.

Одгледувањето се состои во плевење и прашење по поникнување, а по тоа само прашење — 3—4 пати, во тек на вегетација. Во втората година може да се изврши подхранување напролет. (100 кгр. азотно џубре на 1 ха), а по тоа прашање 3 — 4 пати Берење на листот во првата година 2 — 3 пати а во втората 1—2 пати. Се добива во првата 300 — 400 кгр. а во втората 180 — 200 кгр./дка.

Амивиснага (*Ammi visnaga* L.)

Амивиснага најдобри приноси дава ако се сее после житни (180 — 203 дена). Добро вирее на топли, богати со минерални материји почви во добра физичка зрелост.

Амивиснага најдобри приноси два ако се сее после житни или окопни култури кои по прибирањето треба да се плитко заораат. На есен е потребно длабоко орање со нафрлување на џубриво 20 т по 1 ха стајско џубре. Претпосевната обработка бара почвата да ја направи наполно очистена и ровка, како би била поволна за сеидба. Сеенето се изведува на есен а ретко во пролет. При сеидбата се внесува гранулиран суперфоскат. Семето се сее на длабочина од 4 — 5 см. во редови 60 — 70 см., за што е потребно 6 — 7 кгр. семе/ха.

Агротехниката по поникнувањето и во тек на вегетацијата треба да обезбеди ровка и чиста од коров почва. За таа цел се изведуваат 1 — 2 плевења и 3 — 4 прашења со механизација.

Се одгледува како едногодишна култура. Се добива по 400 — 1150 кгр. по 1 ха семе.

Момина солза (*Convallaria majalis* L.)

Момината солза е мезофилно и скиофилно растение што бара лесни структурни длабоки и богати на минерални материји почви, за кои цел најдобро и одговараат терените и почвите во планините и предпланините.

Нејзиното култивирање и размножување најдобро може да се врши со користење на несклопени култури, разредени ниски шуми и сл.

Се размножува на два начина: со семе и по вегетативен пат. Најпогоден начин за размножување е по вегетативен пат од делови од коренот долги 5 — 8 см. со по 1 — 2 врвни папки.

Садењето на корен, резници се врши на длабочина од 3—4 см. во редови со растојание 50 см. Никнувањето е бавно но ако е обезбедена влага и борба со корови, тие брзо се појавуваат. През вегетацијата агротехниката има за цел да се држи земјиштето чисто од корови.

Надземните делови се собираат во време на цутењето.

Жалфија, далматински чај (*Salvia officinalis L.*)

Жалфијата е медитерански, термофилен и хелиофитен, вид, што е многу скромен по своите барања према почвата. Виреа на каменити а дава високи приноси на добри почви. Може да издржи ниска температура и до минус 30 степени Ц.

Како многугодишна култура може да се одгледува 6 — 8 години. Се размножува со семе при директна сеидба. Почвата се припрема на есен со длабоко орање и губрење. Пред сеидбата се подорува до 10 см. и се нафрлува азотно губре, потоа се браносува и израмнува. Сеидбата се врши со редосеалка на длабочина еден до два см. рано на пролет или уште во есен — касно.

Никнувањето станува на пролет штом температурата достигне 8 — 10°Ц. Меѓуредијата се окончуваат а во редот се плеви. Кога се појават растенија со 4 — 5 први листови, се пристапува кон разредување со отстојание 40 — 50 см. Тогаш може да се внесе и азотно губре. Преку вегетацијата се изведуваат 2—3 прашања. Со бербата на листот во време на прецветување по пат на жнеенje се добиваат 15.000 кгр./ха. свежи лисја од кои може да се добије 50 — 60 кгр. етерично уље. Овоа растение е од посебен интерес за освојување на слабо продуктивни почви по голините со што ќе се спречи еродирањето и ќе се зголеми нивната продуктивност.

Пчелинок (*Melissa officinalis L.*)

Пчелинокот е термофилно растение кое може да се култивира како многугодишно. Кон светлината се однесува како растение со неголеми барања. Пчелинокот е обично чувствителен кон воздушната влага и плодноста на почвата. Ниту преголемата влага, ниту преголемата суша се поволна ситуација за виреенето на пчелиникот. На губрење реагира многу поволно со давање на висок принос. Најдобри локации за одгледување на пчелинок се

оние со добро осветлување, заштитени од ветер, на песочно-гли-
неста почва, ровка богата со минерални материји и со добар во-
ден режим.

Се размножува вегетативно од коренови резници и од семе
(поретко). Садењето на резниците се врши на пролет на расто-
жение 70 см. а во редот 40 — 50 см.

Агротехниката на почвата бара основна обработка и претпо-
севно заорување, пропратено со основно губрење — 20 т./ха
стајско губре 250 кгр. супер фосфат и 150 кгр./ха амониев сул-
фат. През првата година се спроведуваат 3 — 4 прашење меѓу
редовите и околу растенијата со едно до две потхранувања со
амонијева шалитра (100 кгр. на ха). Ако има услови за наводну-
вање или поливање, барем еден пат за време на најголемата су-
ша треба да се изврши наводување, со кое се добиваат поголеми
приноси.

Се добива од 1 ха 4.000 — 6.000 кгр. свежи лисја или 800 —
1.000 кгр. суви лисја, од кои се добиваат 10 — 15 кгр. етерично
уље.

Бел слез (*Althea officinalis* L.)

Белиот слез е топлолубиво и хелиофитно растение на суб-
медитеранското подрачје. Поднеува преку зима ниски темпера-
тури, благодарение на формата на презимување (подземни дело-
ви). За своето успешно виреење бара влага преку целиот вегета-
цијски период и позитивно реагира на сите видови губрива. Нај-
повеќе му одговараат свежите, ровки, водопропусливи почви,
очистени од корови.

Се размножува со директно сеење на семе со расад или
по вегетативен пат. Како најпрактично се јавува размножување
то со директно сеење на семе во културата. Сеењето се врши
рано на пролет на длабочина 1,5 до 2 сантиметри во редови од 70
см. По сейдбата се покриваат со стајско губре со дебелина 1 — 1,5
см. За 1 ха се потребни 7 — 9 кгр. семе.

Агротехниката на почвата треба да обезбеди длабоко ора-
ње, основно губрење, заорување и браносување до сеидбата, а
потоа плевење до појава на првите вистински лисја, потоа пра-
шење на меѓуредовите со механизована обработка. Прашењето
се изведува 3 — 4 пари през вегетацијата. Во втората година
одгледувањето се остои: само во изведување на четири до пет
прашања во погодни моменти.

Со првото плевење се изведува и проредување на по-
ниците така што да бидат во редот на растојание 20 — 25 см.

Се одгледува како тригодишна култура. За 3 години се до-
бива по 1 ха околу 450 кгр. суво лисје и цвет, а корени од
2.000 — 2500 кгр./ха.

Гипсофила (*Gypsophila panniculata* L.)

Гипсофилата е мезофилно растение, кое добро вирее во планинските и полупланинските предели со постојана воздушна влага. Почвата треба да биде богата со минерални материји-лесна по механичен состав. На суви и сиромашни почви кореништата не се развиваат и нормално разгрануваат.

Гипсофилата обично се размножува со семе кога се одгледува како двегодишна култура. Со расад се размножува кога се одгледува како едногодишна култура.

Најдобро вирее ако се сее после окопни култури. Припремата на почвата и агротехниката е како за отаналите окопни култури. Употребата на ѓубре е индицирано и тоа: 20 — 30 тона стајско ѓубре, 200 кгр. супер фосфат и 100 — 120 кгр. на халиев сулфат.

Потхранувањето во пролет е индицирано со 150 — 200 кгр по ёа азотно ѓубре. Од еден ха се добива 170 — 300 кгр. суви корени.

Чуен (*Chenopodium bonus hemicus* L.)

Чуенот е планинско и полупланинско ратение кое за своето виреенje бара многу богати аерирани и структурни почви. Во пониските предели може да се одгледува само ако се обезбеди поливање 2 — 3 пати во сезоната на вегетацијата. Тоа растение е отпорно на ниски температури (до — 30°C).

Како култура чуенот се одгледува 2 години. На површини каде предходно биле под житни или окопни култури, тој најдобро се развива, бидејќи коровните растенија се сведени на минимум, а тие на него најмногу му пречат.

Се размножува со директна сеидба на семе во редови од 70 см. За 2 ха потребно е 6 — 7 кгр. Длабочина на сеење 2 см.

Сетвата се извршува на добро припремена почва. Наесен треба длабоко орање 25 — 30 см. Основно ѓубрење 30 — 40 тони стајско ѓубре и 300 кгр. супер фосфат. Пред сеење површината се бранува и валира.

Агротехниката на одгледување се состои од плевење во редот и прашење во меѓуредовите. На второто прашење се врши проредување во редовите така што растојанието во редот да биде 30 см. Подхранување на пролет во првата и втората година од 200 кгр. на ха. суперфосфат. През вегетацијата се извршуваат 3 — 5 прашења и 2 — 3 поливања во време на суша.

Се добиваат по 12.000 до 18.000 кгр. ха свежи корења или 4.000 — 6.000 кгр суви корења. Како во првата така и во втората, чуенот дава по 800 кгр./ха зрело семе.

ZUSAMMENFASSUNG

GRUNDLAGEN FÜR DIE PLANTAGENAUFZUCHT VON EINIGEN ARZNEIPFLANZEN.

In der Arbeit behandelt der Autor die ökologischen und biologischen Charakterzüge einiger Arzneipflanzen für Plantagenaufzucht mit besonderem Rückschluss auf die Ökologie und Technologie der Produktion gesondert für jede Pflanzenart.

М-р Јана Матвејева

**БОСАНСКИОТ ЛОПЕН (VERBASCUM BOSNENSE K. MALY)
НОВ И КАРАКТЕРИСТИЧЕН ВИД ЗА НЕКОИ ТИПОВИ
ШУМИ ВО МАЕДОНИЈА**

Во време кога интензивно се работи на флористичко-вегетациските истражувања кај нас особено значение имат видови непознати за нашето подрачје, како што е случајот со босанскиот лопен.

Во текот на повеќегодишни флористички истражувања на Македонија, сум сртнала интересни примероци од родот на лопени, кои ми дадоа поттик за понатамошно нивно подетално таксономско проучување.

Спрема дијагностичките описи дадени од Karlo Mali (1908), Hajek (1927/33) и Murbek (1931) најденото растение одговара на *Verbascum bosnense* K. Maly.

Босаинскиот лопен спаѓа во групата на балкански ендемични флорни елементи. Спрема Хајек (1927/33) распространет е во Албанија, Босна и Херцеговина. Мурбек (1931) го посочува овој вид за Источна Босна, Западна Србија, Црна Гора, Северна Албанија и Северна Тесалија (Пиндус).

Во текот на последните години ова растение сме го сртнале на повеќе различни места на подрачјето на Македонија, и тоа:

Таорска Клисура. Во шумската заедница со бел габер помеѓу жел. станица Пчиња и Кадина Река.

Скопска Црна Гора. Над с. Бањани кон Бањскиот Преслап во шумската заедница со даб-горун.

Жеден. Помеѓу с. Дворце и с. Јегуновци во шумската заедница со бел габер.

Љуботен. Во костенови шуми над с. Вратница.

Сува Гора. Над с. Беловиште во шумската заедница со плоскач-цер.

Планината Дрен. Во шумската заедница о пласкоч и цер и шумата со горун.

Пробиштип. На потезот кон Кратово во шумата со плоскач и цер.

Галичица. Кај Царино во шумската заедница со плоскач и цер.

Битла и Бушава. Во шумските заедници со плоскач и цер и шума со горун.

Имајќи ги во предвид наведените локалитети каде досега е најдено ова интересно растение, произлегува дека неговиот ареал на распространување е сврзан за шумските заедници од свезата *Quercion confertaecerris* и подсвездата *Carpinion orientalis*, односно за нејзината асоцијација *Carpinetum orientalis*, а сосема ретко се сретнува и во *Castanetum vescae macedonicum*. *Verbascum bosnense* K. Maly најчесто доаѓа во добро очувани шуми со плоскач и цер и шуми со горун. Поретко се сретнува во шумската заедница со бел габер, но на длабоки и добро развиени шумски почви.

Од изнесеното се гледа, дека *Verbascum bosnense* K. Maly се јавува како карактеристичен вид за некои шумски заедници. Тоа е типичен скиофит, бидејќи се сретнува во добро очувани и склопени шуми. Геолошкиот супстрат по сите наоѓалишта е различен. По однос на вертикалното распространување винската разлика изнесува цца. 900 м. Што значи да во поглед на геолошкиот супстрат и висинската разлика има релативно голема еколошка амплитуда.

Инаку родот *Verbascum* е многу полиморфен и кај нас е застапен со поголем број претставители. Босанскиот лопен има најповеќе сличности со *Verbascum glabratum* Friv. Разликите се манифестираат во следното: *V. bosnense* е двегодишно, а *V. glabratum* повеќегодишно зелкасто растение. Потоа розетните листови кај *V. bosnense* од долната страна се обраснати со густи звездовидни власинки, додека кај *V. glabratum* се прости. Покрај другото, стеблото на *V. bosnense* носи од 1 — 3 листа, додека *V. glabratum* повеќе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Maly K., 1908. — Glasnik Zem. muz. Bosne i Hercegovine. Tom XX. Sarajevo.
2. Murbeck Sv., 1931. — Monographie der Gattung *Verbascum*. Lund.
3. Hayek, A. 1927/33 — Prodromus Floraе peninsulae Balcanicae Berlin.

R e s u m e

VERBASCUM BOSNENSE K. MALY SORTE NOUVELLE ET CARACTERISTIQUE POUR CERTAINS TYPES DANS MACEDOINE

M-r Jana Matvejeva, Institut Forestique de Skopje

Verbascum bosnense K. Maly appartient à la groupe des éléments endémiques de la flore balcanique. Selon Hayek (1927/33) il est répandu en Albanie, Bosnie et Herzégovine. Murbeck (1931) le cite pour la Bosnie de l'Est, la Serbie du Sud, le Nord de l'Albanie et la Thessalonie du Nord (Pindus).

Durant les dernières années nous avons rencontré cette plante dans des diverses régions de la Macédoine, à:

Taorska Klisura, Skopska Crna Gora, Žeden, L„uboten, Suva Gora, Drén, Probištip, Galičica, Bigla et la montagne de Bušava.

Ayant en vue les localités citées, où on a trouvé cette intéressante plante, il résulte qu'elle est répandue dans les régions qui sont annexées aux forêts du type Quercion confertae-cerris (association Quercetum confertae-cerris et Orno-Quercetum petraeae) et Carpinion orientalis, c'est à dire à son association Carpinetum orientalis et très rarement on la rencontre à Castanetum vescae macedonicum.

Инж. Крум Ангелов, Кавадарци

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗАШТИТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА МЕХАНИЧКА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО

Противпожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото е од големо значење бидејќи овде воглавно предмет на трудот преставува дрвото кое е лесно запалив материјал. При преработката и обработката на дрвото, на машинските и рачните работни места се ствара знатна количина на дрвен отпадок кој има различен облик: струготина, дрвна прашина, окорци (капаци), зарубци и др. со кое се зголемува опасноста од појава на пожари.

Претпријатијата за механичка преработка на дрвото — со својата опрема и зградите — преставуваат објекти чија вредност се движи од неколко десетина милиони до неколку милијарди стари динари.

Опасноста од пожари е прилично голема и во погоните за финална обработка на дрвото — поготово во лакирниците и кабините за шприцање во кои се користат лесно запаливи течности (нитро-лекови, нитро-разредувачи, нитро-полирни пасти и сл.)

Во претпријатијата за механичка и финална преработка на дрвото потребно е систематски да се проучува состојбата на против-пожарната заштита, да се анализираат причините кои може да доведат до појава на пожари и врз основа на овие проучувања да се превземаат мерки за подобрување на противпожарната заштита.

Организација на против-пожарната служба

Претпријатијата за механичка преработка на дрвото треба да имат своја ватрогасна дружина која треба да биде опремена со сите потребни средства за гасење на пожарите. На претпријатијата исто така треба да им стои на располагање доволен број на професионални пожарници и останали службеници во противпожарната служба.

Пожарникарите во претпријатијата за механичка преработка на дрво треба секојдневно да ги обиколуваат погоните, да ги утврдуваат односно уочуваат недостатоците (опаснотите кои може да предизвикаат пожар) и да настојуваат да тие се отклонат во нај кус рок во соработка со раководителите на работните единици.

Квалификациониот профил на референтите за против-пожарна заштита треба да биде ускладен со захтевите на таа доста одговорна работа.

Освен по пат на редовно школување, пожарникарите треба систематски да ги надополнуваат воите знаења со читање на домашен и страна стручна литература од областа на противпожарната заштита, заштита на дрвото и останалите материјали и сл.

Во тој смисол потребно е да се организираат курсеви, семинари и симпозијуми од областа на против-пожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото. Големо внимание треба да се обрати на правилната распределба на личните доходи на пожарникарите и останатите работници во противпожарната служба. Во никој случај не треба да се мисли дека пожарникарите преставуваат „товар на колективот“ — како што мислат поединци во некои претпријатија за механичка преработка на дрво.

Ако референтите за противпожарна заштита и останалите работници кои се занимаваат со таа проблематика се задовлни со распределбата на личните доходи тие во тој случај се и финансиски стимулирани за поквалитетно извршување на поставените задачи.

Организационите компетенции на референтите за противпожарната заштита треба да бидат јасно дефинирани во статутот и останатите нормативни акти на работната организација (систематизацијата на работните места). Исто тка треба да биде разработена организационата поврзаност на противпожарната служба со останалите служби во претпријатието. Местото на противпожарната служба во организационата шема на претпријатието (работната организација) треба да биде јасно дефинирано.

Проблемите на против-пожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото треба систематски да се третираат и на состаноците на против-пожарното друштво во претпријатието како и на состанците на самоуправните органи на претпријатието. Закљубоците кои се донесуваат на тие состаноци треба да се реализираат во праксата во најкус рок. Во некои претпријатија за механичка преработка на дрвото проблематиката за противпожарна заштита много ретко се поставува на состанците на самоуправните органи во работните единици и претпријатието а референтите за противпожарна заштита често дејствуваат во својата работа индивидуално и во реализацијата на своите задачи често наидуваат на сериозни отпори а и тешкотии.

Противпожарната служба во претпријатијата за механичка преработка на дрво треба да дејствува авторитативно (авторитетно) и да има потребна поддршка од страна на самоуправните и општествено-политичките органи и организации во колективот и надвор од него. Тие треба да имат поддршка и правилно разбирање и од страна на раководителите во работната организација.

Секогаш треба да се има предвид да евентуалната појава на пожар може за кратко време да го уништи оно што е со години стварано, да нанесе големи материјални штети и да ја доведе во прашање егзистенцијата на запослените работници.

Соработаката на против-пожарната служба со техничкиот сектор и техничкиот директор треба да биде стална (систематска) и конкретна.

Инженерско-техничките кадри во претпријатијата за механичка преработка на дрво имаат значајна улога во откривањето и елиминирањето на причините кои може да доведат до појава на пожари — како и во подобрувањето на пожарната превентива во работните единици и во претпријатието во целост.

Во секое претпријатие за механичка преработка на дрво треба да постои правилник за противпожарна заштита кој треба да биде истакнат на видни места во работните единици за да се запослените работници по добро запознајат со основните принципи на противпожарната заштита во работните единици и во претпријатието во целост.

Против-пожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрво треба и научно да се проучува со цел да се пронајдат правилностите и законитостите кои допринесуваат за отклонување на пожарните опасности.

Меѓу мерките за виспитување на работниците доста се ефикасни така наречените „нагледни средства“ — кои им скренуваат внимание на работниците на почитување на противпожарните прописи. Тоа се разни слики, цртежи и написи — кои поставени на право место стално ги потсетуваат работниците на опасностите од пожари на машинските, рачните и останалите работни места.

Освен тоа секојдневната контрола на машините, уредите, работните простории и сл. се од големо значење за елиминирање на причините кои може да доведат до појава на пожар. За таа цел, референтот за противпожарна заштита треба секојдневно да ги обиколува сите работни места, да ги забележува недостатоците кои може да предизвикаат пожар и со помош на надлежните фактори превзема мерки за нивното што по брзо отклонување.

Сличен задаток има и комисијата за проитвпожарна заштита како орган на работничкиот совет на претпријатието. Членовите на комисијата треба најмалку два пати месечно да ги обиколат (разгледат) сите работни места, записнички да ги ре-

гистрират причините кои може да доведат до појава на пожари и упорно да настојуваат да се тие елиминираат во нај кус рок.

Во подобрувањето на противпожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото Центрите за стручно образование може да одиграјат значајна улога. Тие треба да бидат инициатори и организатори во прикажувањето на инструктивни филмови од областа на противпожарната заштита и preventива.

Сметаме да секој работник и оперативни раководител треба да положи испит од областа на противпожарната заштита. На тој испит работниците треба да ги покажат своите знаења во практичното ракување со противпожарните справи и уреди и теоретски да ги познават принципите на противпожарната заштита како за воето работно место исто така и за претпријатието во целост. Тие треба и практички да ги познават принципите на противпожарната заштита на работното место.

Во многу претпријатија за механичка преработка на дрво има приличен број на работници кои не знаат да ракуваат (да ги употребат) противпожарните справи и апарати и во случај на пожар може да настанат големи материјални штети бидејќи е отежано брзото и ефикасно гасење на истиот.

Инициатори и организатори на овие мерки треба да бидат центрите за стручно образование со потребна поддршка на инженерско-техничките кадри, органите на самоуправување и општествено-политичките организации во колективот. Самоуправните органи во претпријатието треба да издвојат и потребните финансиски средства со цел да се подобрят работните услови во работните единици, за превентивни противпожарни справи и уреди и за реализација на останалите неопходни превентивни мерки во работните единици, погоните и одделенијата.

Раководителот и референтот за противпожарна заштита, по завршувањето на смената треба да ги обиколат сите работни места во работната организација со цел да ги откријат недостаточите и превземат мерки за нивното што по брзо отклонување.

Противпожарните мерки нарочно треба да бидат по строги на оние работни места на кои лесно може да дојде до појава на пожари (печки, ложишта и сл.). Пушчењето во погоните треба најстрого да се забрани. Во погоните и одделенијата на повеќе места треба да бидат поставени натписи: „Пушчењето е забрането“.

Во претпријатијата за механичка преработка на дрвото пожарникарите треба да ги определат оние места на кои може да се пушки. Тие места треба да бидат означени со натписи: „Место за пушчење“. На истите треба да се наоѓа клупа за седење на работниците, сандук со песок и буре со вода. Во некои претпријатија за механичка преработка на дрво не постојат определени места за пушчење а работниците пушат во близината на

самите погони. Во едно претпријатие имавме прилика да видиме како се пуши цигари и на самите работни места. Има случаи да и декои раководители пушкат во самите погони и на тој начин дава негативен пример на самите работници.

Од работните места треба благовремено да се отстрануваат отпадоците кои преставуваат потенцијална опасност за појава на пожар. Истите треба да се депонираат на одредени места обезбедени од појава на пожар.

Транспортните патишта и пролазите во погоните и одделенијата треба да бидат секогаш слободни а во случај на пожар треба лесно и несметано да се дојде до излазните врати.

Прилазите и излазите кои се користат во случај на пожар по можност треба да се јасно означени и секогаш слободни. Прозорците треба да имат прописна големина и лесно да се отвораат према надворешната страна. Вратите во одделенијата не треба да се заклучуват како би се полесно интервенирало во случај на пожар.

Претпријатијата треба да имаат на располагање доволен број на хидранти кои треба да бидат така респоредени да овозможуваат лесно гаснење на пожарот со вода.

Ако работните простории се загреват со կумбети (печки) — како што има случаи во некои претпријатија за механичка преработка на дрвото — կумбетите треба да бидат заштитени од фрлање на пламен и искри а под нив треба да се подметне лимена плоча со соодветна димензија.

Работните простории во претпријатијата за механичка преработка на дрвото треба да се одржуваат во најголема чистота и уредност а усисавањето на струготината и дрвната прашина треба да се врши со специјални есхаусторски уреди и истата да се депонира на однапред определени места.

Во никој случај не треба да се позволи таложење на дрвната прашина и струготина на носештите греди и останалите дрвни елементи на кrovната конструкција.

Деловите на зградата од дрво треба да бидат импрегнирани со премази против огинот.

Запаливи течности и нивното чување

Во просториите во кои се чуваат запаливи течности треба да се обрати големо внимание за да не дојде до појава на пожар. Тука треба да бидат преземени сите превентивни мерки и самите простории да бидат одвоени од останалите сидови со незапалив градежен материјал.

Во просториите во кои се чуваат запаливи течности температурата треба да има таква висина која би оневозможила самозапалување на течноста.

На работните места треба да се држат само оние количини на запаливи материјали (нитролак, нитро-разредувач и сл.) кои се потребни за нормална работа во една смена. Во овие простории корисно е да се монтираат и алармни уреди.

Запаливите материјали треба да се чуват во незапаливи садови. Садовите поголеми од 2 l. треба да се обезбедени со сигурносни направи. Со помош на вентилација треба да биде обезбедена прописна измена на воздухот во просторијата. Сидовите на кабините за шприцање (во кои се користат лесно запаливи течности) треба да бидат изолирани со водени завеси а штетните и лесно запаливи гасови треба да се механички усисуваат. Потребно е исто така да постојат и посебни упатства за сместување, и ракување со лесно запаливите течности и др. запаливи материјали.

Противпожарни апарати, спрavi и спремишта

Противпожарните спрavi и алати треба да бидат обоени со соодветни бои, према противпожарните прописи и тие (алатите, спрavите и сл.) треба да се користат само во случај на пожар. Во претпријатијата треба да постојат упатства за ракување со спрavите и апаратите.

Во против-пожарните спремишта (складишта) треба да има во резерва: црева, цистерни, јажиља, столби (басамаци), канти, лопати и сл.

Подобрувањето на против-пожарната заштита во претпријатијата за преработка на дрво треба да представува систематска грижа на сите членови на работниот колектив.

Противпожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото треба систематски да се проучува со цел да се пронајдат недостатоците и да се истата подобри.

Доста ефикасен метод за проучување на против-пожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото преставува „системот на раководни прашања“ на кои лицето кое се занимава со противпожарна заштита треба да одговори, да ја фиксира постоештата положба, да пронајде недостатоците и врз база на тоа да проектира подобра и порационална противпожарна заштита.

Голем број на раководни прашања што ги обработуваме во овој труд врз база на своето долгогодишно искуство во себе кријат и сугестији и укажуваат на мерките кои треба да се преземат со цел да се подобри противпожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото.

Раководни прашања

— Како е организирана противпожарната служба во вашата работна организација (да се наведе бројот на платените пожарници и останатите лица кои се занимават со противпожарната заштита — платени лица за таа цел)?

— Дали лицата кои се занимаваат со проблематиката на противпожарната заштита во претпријатијата за механичка преработка на дрвото имаат потребна стручна спрема?

— Како се применува скратената работна недела во противпожарната служба?

— Колку трае просечното дежурство на еден пожарникар во текот на денот?

— Кој е најефикасен пат за рационалното оспособување на пожарникарите во вашата работна организација?

— Дали расположивите стручни и научни часописи од областа на противпожарната заштита се систематски пратат (пручуваат) со цел да се подобри пожарната превентива во претпријатието?

— Каков е делокругот на работата, компетенциите и организационата поврзаност на оваа служба со останалите служби и сектори во претпријатието?

— Какво место зазема службата за противпожарна заштита во организационата шема на претпријатието?

— Постои ли недоразбирање или недоволна поддршка на оваа служба од страна на органите на самоуправувањето, месорадните раководни фактори во претпријатието, инженерско-техничките кадри, синдикалната организација и др.?

— Каква е соработката на оваа служба со техничкиот сектор и техничкиот директор на претпријатието?

— Каква е соработката на пожарникарите со работоводителите и предработниците на одделенијата и дали е она на потребна висина?

— Дали правилникот за противпожарна заштита е истакнат на видни места во работните единици во претпријатието — по погоните и одделенијата за да можат работниците подобро да се запознаат со противпожарната заштита?

— Дали претпријатието има изработено сопствени прирачници за противпожарна заштита и дали се тие поделени на сите работници?

— Колку финансиски средства се потрошени минатата година за подобрување на противпожарната заштита во претпријатието?

— Дали тие средства се доволни или не?

— Дали се и на кој начин новопримените работници запознаваат со опасностите од појава на пожари на работните места по погоните и одделенијата ако не се спазуваат прописите на противпожарната заштита?

— Дали претпријатието во последните три години добило средства и од општествените организации надвор од колективот за подобрување на работните услови и за подобрување на пожарната превентива?

— Дали во претпријатието има доволен број на противпожарни справи и апарати и дали истите се во технички исправна состојба — и секогаш спремни за употреба?

— Дали спрavите и алатите се обоени со соодветни бои спрема самите противпожарни прописи?

— Дали работниците во погоните и одделенијата знаат да ги употребат противпожарните апарати и справи во случај на пожар?

— Дали противпожарната служба ги анализира причините кои може да доведат до појава на пожари и на какви заклучоци упатуваат овие анализи?

— Колку пропусти се отстрануваат од вкупниот број на регистрирани пропусти учени од страна на пожарникарите во текот на една година?

— Колку пати годишно комисијата за противпожарна заштита во претпријатието ги обиколува погоните и одделенијата со цел да ги открие причините кои може да доведат до појава на пожар?

— Дали констатациите на оваа комисија се регистрираат записнички и дали се тие доставуваат до меродавните места за разгледување и спроведување?

— Дали органите на самоуправувањето и раководните органи во претпријатието пружаат доволна поддршка на противпожарната служба во смисол на реализација на мерките за подобрување на пожарната превентива?

— Каква е квалификационата структура на членовите на комисијата за противпожарна заштита и дали таа задоволува?

— Дали комисијата може успешно и квалитетно да ги обавува поставените задачи?

— Какво е процентуалното учество на инженерите и техничарите во оваа комисија?

— Какво е процентуалното учество на инженерите и техничарите во управниот одбор на противпожарното друштво во претпријатието?

— Постојат ли специјални упатства за пожарна превентива — за секое работно место во претпријатието?

— Дали работниците се запознаени со методите на гаснење на пожарите на работните места, во погоните и одделенијата?

— Колку пати годишно самоуправните органи во претпријатието ја третираат проблематиката на пожарната превентива?

— Кои мерки во тој смисол се донесени од самоуправните органи во претпријатието и дали се тие спроведени во живот?

— Колку пати годишно стручниот колегиум на претпријатието ја разгледува проблематиката на пожарната превенција?

— Како се сместени и заштитени леснозапаливите материјали?

— Има ли случаи да поедини пожарници се задолжуваат и со други работи за време на нивното дежурство — како на пр. водење на процесот на сушење на резана граѓа и др.?

— Кој се грижи за правилното чување и сместување на леснозапаливите материјали?

— Дали во претпријатието постои добро уважбана противпожарна чета и дали е она снабдена со потребните средства за гасење на пожари?

— Дали противпожарните апарати, справи и останала опрема се правилно сместени — на леснопристапачни места по погоните и одделенијата?

— Дали во претпријатието има доволен број на противпожарни одела, обувки и сл.?

— Дали претпријатието има во резерва противпожарни справи, цистерни, столби, јажиња, копачи, лопати, пили и сл.?

— Има ли претпријатието доволен број на пожарници?

— Дали спрavите во складиштата (спремиштата) се сместени така да можат лесно да се земат и употребат во случај на пожар?

— Дали сите работни места се обезбедени од појава на пожар?

— Дали од работните места благовремено се отстрануваат отпадоците струготината и др. и дали се депонираат на одредени безопасни места?

— Дали противпожарните мерки се нарочно заострени (построго) на оние работни места на кои лесно може да дојде до пожар, како што се: печки, котлови, ложишта, димоводни цевки, електрични уреди и сл.?

— Дали по завршувањето на смената работните места се уредно предаваат на наредната смена, отклонувајќи ги при тоа и опасностите кои може да предизвикаат пожар?

— Дали раководителите и пожарникарите во претпријатието по завршувањето на смената ги преконтролираат сите работни места по погоните и одделенијата?

— Постојат ли дежурни пожарници во втора и трета смена, спрема самата големина на претпријатието — или контролата во овие смени е препуштена на чуварите (стражарите) на претпријатието?

— Дали се пролазите во работилниците секогаш слободни?

— Дали вратите на притисок се лесно отварат?

— Дали поедини погони и одделенија се заклучуваат по завршувањето на работата и кој ги чува клучевите?

- Дали димоводните цевки се прописно изработени и заштитени со соодветни направи за да не фрлаат искри?
- Постои ли во претпријатието водовод и доволен број на хидранти (правилно распоредени) за да се лесно врши гасење на пожар со вода?
- Како се гаси електричната инсталација кога електричната струја е вклучена?
- Дали во просториите во кои се работи со лесно запаливи материјали се монтирани алармни уреди?
- Дали сите запослени лица во претпријатието знаат да ракуват со апаратите за гасење на пожари и со останалите спрани и уреди?
- Дали просториите во кои се чуват лесно запаливи материјали се одвоени од останалите простории со ѕидови кои се изградени од незапалив градежен материјал?
- Доаѓа ли и до разливање на запаливи течности и надвор од работните простории (поради невнимателност при манипулацијата со запаливите течности, при транспортот и др.)?
- Дали во просториите во кои се чуваат запаливи течности владее соодветна температура која не може да предизвика самозапалување на течноста?
- Дали садовите со запаливи течности (леснозапаливи течности) се добро покриени со поклонци?
- Дали хидрантите за вода се пристапни и обележени?
- Дали во работните простории се чуваат оние количини на запаливи течности (нитролак, нитроразредувач и др.) кои се потребни за работа во една смена?
- Дали вратите на притисок лесно се отвараат во правец према излезот?
- Дали прозорците имаат прописна големина и дали може лесно да се отварат према надворешната страна?
- Дали запаливите материјали (течности) се чуваат во садови од незапалив материјал?
- Дали садовите поголеми од 2 l. во кои се чуваат леснозапаливи течности се осигурени со сигурносни направи?
- Дали во просториите во кои се работи со леснозапаливи материјали обезбедена потребна вентилација?
- Дали на карактеристични места во работните единици, погоните и одделенијата, како и во просториите во кои се работи со леснозапаливи материјали (кабини за шприцање и сл.) постојат натписи: „Пушчењето е најстрого забрането“?
- Дали овие натписи се читки и лесноочливи (забелешителни)?
- Дали во претпријатието постојат посебни места за пушчење и дали тие се снабдени со сандак со песок и буре со вода и сл.?
- Кој ги определува местата за пушчење?

— Дали стварно се пушти на местата кои се определени за пуштење?

— Има ли случаи да во претпријатието поединци пуштаат на работните места во погоните и одделенијата па дури и лица на раководни положаји?

— Дали работоводителите и останалите раководители во работната организација ги поштуваат противпожарните прописи?

— Ако некои раководители не ги почитуваат противпожарните прописи како се тоа одразува на останалите работници?

— Дали на електричните уреди и инсталации е елиминирана секаква опасност од појава на пожар?

— Дали се врши правилна промена на воздухот по пат на вентилација во работните простории?

— Како е решен проблемот на затоплувањето на работните простории?

— Има ли случаи да на балваништето (складиштет за трупци) се пали огонь?

— Кој одобрува палење на огонь и дали се елиминисани опасностите од појава на пожар?

— Дали кабините за шпригање во кои се работи со лесно-запаливи материјали се изградени од незапалив градежен материјал?

— Дали сидовите се изолирани со водени завеси?

— Дали се ицичуваат штетните и запаливи гасови?

— Дали во близина на оревните тела во работните простории се остава леснозапалив материјал, отпадоци, резана граѓа, фурнири и др.?

— Дали ќумбетите (печките) се заштитени од трлање на пламен и дали под нив се поставени лимени плочи со потребна големина?

— Дали ицичувањето на дрвната прашина е струготина се обавува со специјални ексхаусторски уреди?

— Доаѓа ли до таложење на дрвна прашина и струготина на носештите греди на кровната конструкција?

— Дали се сите машини и уреди по завршувањето на смената редовно чистат и уредно предаваат на следната смена?

— Дали во секоја смена има дежурен пожарникар?

— Дали складиштето на дрвните материјали е на прописно растојание од останалите згради?

— Постојат ли во погоните и одделенијата натписи, цртежи и слики кои стално ги предупредуваат работниците на опасноста од евентуална појава на пожар?

— Дали техничкиот кадар во претпријатието е доволно запознаен со сите причини кои може да доведат до појава на пожар?

— Дали во претпријатието се доволно познават својствата на основните, помошните и останалите материјали кои се употребуваат во технолошкиот процес на производството?

- Дали претпријатието е заштитено со громобрани?
- Постои ли опасност од самозапалување на поедини материјали?
- Дали машинската опрема е обезбедена од појава на пожар?
- Дали е опремата на внатрешниот транспорт доволно обезбедена од појава на пожар?
- Какво влијание има топлотната проводливост на дрвото на неговата запаливост?
- Доаѓа ли до запалување на отпадоците во близината на парната машина, поради фрлање на пламен од ложиштето?
- Дали котловницата е изградена како самостојателен објект и дали се наоѓа на растојание намалу 20 м. од останалите згради?
- Колкаво е растојанието меѓу хидрантите и поедините блокови на резаната граѓа и дали тоа растојание е доволно?
- Дали кровната конструкција на котловницата е импрегнирана со премази против огин?
- Дали на врвот на оџакот се поставени специјални уреди кои спречуваат исфрлување на искри?
- Дали оџакот е заштитен со громобран?
- Дали купчинките од дрвни отпадоци през летните месеци се заштитени од некои директни преносници на огин (дали се попрскани со смеса од варно млеко и песок)?
- Дали главните транспортни патишта овозможуваат лесно минување на противпожарните возила — во случај на пожар?
- Постојат ли посебни артерии за довоз и посебни за одвоз на материјалите?
- Дали поедини погонски машини се лесно загреваат?
- Доаѓа ли до загревање на лежиштата на трансмисиите?
- Познават ли се критичните точки на запаливоста на дрвните материјали?
- Дали количеството на дрвната прашина во единица волумен се мери со соодветни инструменти?
- Кој се занимава со овие мерења и на какви заклучоци упатуват резултатите од тие мерења?

ZUSAMMENFASSUNG

RATIONALISATION EINER FEUERABWEHRORGANISATION IN EINEN UNTERNEHMEN FÜR HOLZBEARBEITUNG

In der Arbeit beschreibt der Autor ausführlich in der Analyse der Momente, die wichtig sind für präventiven Schutz vor Austrüchen eines Feuers in Betrieben für mechanische Bearbeitung des Holzes.

Мр. Михаил Ђамиловски

ГОРЕЊЕ НА ДРВОТО И ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВА НА ПОЖАР ВО ДРВНОИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

Дрвноиндустриските објекти, заземаат едно од првите места, во однос на појавата на пожари. Причините се многубројни. Статистиката наведува над 30 разни причинители; почнувајќи од невнимателност, неисправни инсталации, па до неупатеност на луѓето кој се запослени во тие објекти.

За добивање целосна слика на овој проблем, накусо ќе се задржиме на некои особености на шумската пирологија, поточно на некои карактеристики при горењето на дрвото.

а. Горење на дрвото

Во поширака смисла на зборот, горењето преставува хемиска реакција при која се ослободува топлина и светлост. Најчесто оваа хемиска реакција е егзотермна при што настапува оксидација на органската матерija.

Разликуваме два вида на горење: хомогено и хетерогено. Првиот случај на горење е кога материјата која гори како и кислородот како оксидатор се гасови. Во другиот случај односно хетерогеното горење преставува горење меѓу површината на течно или чврсто гориво со оксидатор гас — киселород.

Хомогеното горење може да се појави како од самозапалување, така и од палење. Самозапалувањето е појава каде палењето на смешата доаѓа поради загревањето на целата нејзина запремина. Со зголемување температурата на смешата, поради загревање од друг топлотен извор, бавниот процес на оксидацијата постепено се зголемува, односно молекулите со слободни валенции се активираат и се разложуваат. Овој процес на одвојување на топлотна енергија трие се дотогаш, додека издвоената енергија не почне да ја надминува енергијата назрачењето, запаливата смеша бргу се загрева и се пали.

Минималната температура која е доволна да ја надмине брзината на топлотната енергиј на зрачењето се вика **температура на самозапалувањето**. За разни видови смеси истата е

различна. Зависи од пропорционалниот однос на составот на смешата, од притисокот внатре во смешата и од обликот на садот каде се чува истата.

Палење на материјалот, кој гори со пламен може да се создаде под влијание на друг топлотен извор. Овој извор на топлина мора да има одредена минимална температура и способност за зрачење на топлина. Оваа минимална температура која е неопходна за палење на смешата се вика **температура на палење** и е секогаш поголема од температурата на самозапалувањето.

Поголем број органски материји (сено, тресет, пилевина, каме јаглен и др.), ако се чуваат на воздух, интензивно оксидираат со што се создава процес на самозапалување. При поволни услови, кај овие материји доаѓа до самозапалување. Меѓутоа, треба да истакнеме дека процесот на самозапалувањето на овие органски материјали, не е смо хемиска туку биохемиска реакција. Пр. ако имаме складирано големо количество пилевлина во влажна состојба, под дејство на влагата се развиваат разни микроорганизми кои ја разлагаат органската материја, од една, а од друга страна присуството на воздухот (кислородот) врши оксидација, а целокупниот тој биохемиски процес на разлагање и оксидација на материјата, доведува до зголемување на температурата, јагленисување на пилевината и ослободување на некои запаливи гасови. Ако овој биохемиски процес на оксидација и натаму продолжи, температурата се зголемува над 200°C доаѓа до појава на самозапалување, а често пати и до експлозија.

Хетерогеното горење, за кое рековме да преставува горење меѓу површината на чврсто или течно гориво и гасовитиот оксидатор, доаѓа независно од концентрацијата на кислородот. Меѓутоа, брзината на согорувањето во ваквиот случај, најповеќе зависи од концентрацијата на кислородот.

Горење на дрвото се одвива во неколку карактеристични фази и тоа: сушење, разлагање и сублимација на материјата која што испарува, а која заедно со воздухот создава запалива смеша.

Горењето на една гранка по зони на согорувањето го прикажуваме шематски на сл. 1.

Невпуштајќи се во хемискиот состав на дрвото, ќе ги анализираме зоните на горењето онака како што се прикажани на скицата.

За да дојде до појава на палење на дрвото, претходно настанува загревање од температура од 110°C . Ова загревање е пропратено со постапно зголемување на испарувањето на влагата и смолата. Со покачување на температурата од 110 — 115°C , испарува калиларната и алсорбираната вода. Започнува разлагање на дрвото, кое се манифестира со елемена на бојата и појава на пукнатини. Во наредната фаза, со понатамошното зго-

лемување на температурата, настанува забрзан процес на разлагање на дрвото со издвојување на ттоплина до 15 Ккал/кгр како и испарување на материите од распаѓањето. На температура од $150\text{--}200^\circ\text{C}$, како резултат на разлагањето се јавуваат незапаливи елементи: вода и јаглендиоксид, а со зголемување на температурата над 200°C настанува фаза во која се разлага целуозата, лигнинот и др. материји во дрвото. Овој процес на разлагање, својот максимум го достигнува на температура од $270\text{--}300^\circ$. Брзината на издвојувањето на гасовите продукти на оваа температура станува еднаква на брзината на нивното можно дифузно согорување и тие се запалуваат. Температурата од $270\text{--}275^\circ\text{C}$ всушност преставува температура на палењето за поедини видови дрвја (даб, бук, елка и бор), додека дрвото на елата се пали на температура од 290°C . Со оваа така наречена температура на палењето завршува првата фаза во процесот на горењето. Со покачување температурата на $400\text{--}450^\circ\text{C}$, каде процесот на разлагањето и издвојувањето на запаливите гасови престанува, започнува втората зона на горење. Дрвото на оваа температура се јагленисува. При температура на 500°C , настанува фаза при кое јагленисаното дрво по површината, значително побрзо почнува да гори и температурата може да се качи до 1000°C . Оваа зона на горењето е карактеристична со тоаш то гори со висок пламен, како последица на брзото дифузно мешање меѓу кислородот и површината на јагленисаното дрво.

Во таканаречената трета зона на горењето, каде температурата достига 1000°C , гори сето јагленисано дрво. Ова горење не е само површинско, туку навлегува во длабочина на горивиот материјал. Горењето со пламен се намалува, додека согорувањето на јагленисаните честички се зголемува. Брзината на согорувањето е доста намалена бидејќи горењето е безпламен. Вжештениот јаглен содржи $1,5\%$ од целокупната топлина, а таа количина на топлина е доволна да го обнови горењето, ако при гасењето е изгаснат само пламенот.

Брзината на горењето на дрвото најчесто зависи од влажноста на материјалот, запреминската тежина во сува состојба, односот на површината према запремината, како и од достапноста на воздухот.

Во колку дрвото содржи поголема количина на влага, неговото затоплување е отежнато, намалена е брзината на согорувањето поради кое настанува трошење на топлината за испарување на влагата, а горењето е пропратено со гаст црн чад.

Исто така, во колку запреминската тежина на дрвото е поголема во колку и брзината на согорувањето е помала.

Од друга страна, ако релативната површина, која гори е поголема, дрвото прима топлина на поголема површина т.е. има поголема зафатнина, брзината на горењето е поголема.


Исто така, во колку дифузијата на кислородот кон површината на горењето е поголема, во толку и горењето е по брзо.

Од изнесено се гледа дека брзината на горењето на дрвото е обратнопропорционална во однос на влажноста и запреминската тежина, а правопропорционална во однос на зафатната и достапноста на воздухот.

6. Причина за појава на пожар

Имајќи ги предвид досега изнесените констатации за горењето на дрвото, ќе се обидеме да ги анализираме причините за појава на пожар во дрвноиндустриските објекти посебно по одделенија.

— Во одделението каде се истовараат и складираат трупите, (балваниште) најчесто доаѓа до пожар поради невнимание. Опасноста за појава на пожар се зголемува ако оваа површина е напуштена, има голема количина на расфрлани отпадоци (кора, иверки и сл.) како и сува трева. До колку дојде до пожар, истиот бавно се шири и лесно се гаси.



Sl. 1 – Šema na sagoruvanje na sunta granka

Со оглед на резаната граѓа и полуфиналните производи се чуваат на отворен простор, причините за појава на пожар и во ова одделение се исти како и во претходното, само со таа разлика, што тука пожарот побрзо се шири и за кусо време зафаќа поголема површина, поради специфичноста на материјалот.

— Во одделението каде се чува струготина, пилевина и други отпадоци од дрвото, а кои отпадоци во механичката преработка на дрвото изнесуваат 30—40% од вкупната маса, опасноста од појава на пожар е многу голема, бидејќи овој материјалот.

жал е лесно запалив. Како најглавна причина за појава на пожар ја сметаме невнимателноста при пушчење, потоа самозапалување (ако пилевината е складирана во влажна состојба и е помешана со разни растителни минерални масла) и др.

До колку се појави оган во ова одделение, горењето ќе биде „експлозивно“ и брзо ќе се рашири по целата површина.

— Во одделението за **бои, лакови, лепила и растворувачи**, опасноста од појава на пожар е голема, со оглед на овие сировини претставуваат леснозапалив материјал. Причините за појава на пожар се следните: нестручно манипулирање со истите, невнимателност, недоволна аерација, дејство на сончевиот сјај, неисправна електрична инсталација, недостаток во градбата на објектот и загревање на просторијата од други тела (димњак, паровод и сл.).

При појава на пожар во ова одделение, поради специфичноста на материјалот, пожарот е пропратен со експлозија. Истиот брзо се шири и гасењето е многу тешко.

— Во одделението за **финални производи**, каде покрај дрво како горив материјал има и додатни сировини (бои, лакови, текстил), опасноста од појава на пожар е зголемена. Причините се состојат во следново: неправилна изведена електрична инсталација, невнимателност, градежни недостатоци и др. Во случај појава на пожар, истиот брзо се шири и ја зафаќа целата просторија.

— Во **пиланата** каде дрвото механички се преработува, покрај овој основен запалив материјал, се наоѓаат уште известна количина на пилевина и струготина, кој материјал брзо се шуши и преставува леснозапалив. Поради сите тие околности, причините за појава на пожар се многубројни, а како поглавни се: невнимателност, неодговорност, непридржавање на противпожарните упатства, неисправна електрична инсталација, градежни недостатоци, варници и кои излеваат при триењето на пилите со други метални предмети останати во дрвото, искри од трансмисијата и др. При појава на пожар во ова одделение, истиот со голема брзина се шири по целата просторија.

Причините за појава на пожар кои ги наброивме по одделението на пиланата, важат и за одделението за **столарија и тапецир**. Разликата е во тоа што одделението за столарија има поголем број машини со голем број на обрти, а тоа значи и поголема можност за појава на искра, односно пожар. Додека во тапецир одделението поради присуств на разни ткаенини и сува морска трева, опасноста од пожар е исто така значителна.

— Во одделенијата сушара, парилница и сл. поради специфичноста на технолошкиот процес и нивната конструкција, опасноста од појава на пожар е сведена на минимум, а причинител може да биде невнимателноста при работењето.

— Во одделението за фарбање, лакирање и политирање, поради специфичност на материјалот со кој се работи, опасноста од појава на пожар е многу голема. Условите кои ја зголемуваат можноста за појава на пожар се: работа со нитролакови и нитробои, кои пред употреба треба да се загреваат, употреба на запалива течност (бензин, алкохол, фирмјас и сл.) и самиот технолошки процес на шприцањето со бойте, каде се создава лесно запалива и експлозивна магла во просторијата.

Причини за појава на пожар во овие одделенија се: не внимателност, непридржување на противпожарните упатства, самозапалување на разни текстилни материјали наквасени со масла, бои и сл. како и од искри кои можат да се појават од статичкиот електрицитет и др.

Со ваквото разграничување на причините за појава на пожар во дрвноиндустриските објекти посебно по одделенијата, немавме намера да направиме класификација за степенот на опасноста од појава на пожар во нив, туку тежнеевме да се соглашаат основните и најмасовни причини за оваа појава и конечно соодветно на нив да се преземат превентивни заштитни мерки.

ZUSAMMENFASSUNG

DAS BRENNEN DES HOLZES UND DIE URSAECHEN EINES FEUERAUSBRUCHES IN HOLZINDUSTRIEBETRIEBEN.

In der Arbeit analysiert der Autor den Prozess des Brennens des Holzes und aufgrund dessen erklärt er die Ursachen eines Feuerausbruches in Holzindustrie betrieben.

IN MEMMORIAM

Д-р инж. Гурѓе Томашевиќ

На 27. IV. 1970 година се наполнува една година од трагичната смрт на нашиот колега Д-р инж. Гурѓе Томашевиќ, кој на 25 км. од Белград кон Младеновац погина во автомобилски удес.

Погребот е обавен на 29. IV. 1969 година на Алмашките гробишта во Нови Сад.

Со неговата прерана смрт шумарската струка загуби еден виден деец а неговата фамилија кроток и мил член.

Роден е во с. Град — Сталак во сиромашна работничка фамилија. Основно школо завршил во Град Сталак, Сталак и Рибник кај Светозарево, а гимназија завршил во Смедерево 1939 год. Истата година се запишал на Земјоделско-шумарскиот факултет — отсек шумарство во Земун, а дипломирал во 1947 год., поради прекин на студиите во време на војната. Како студент бил еден од највредните и завршил меѓу првите во генерацијата.

После завршувањето на студиите бил кусо време како в. д. асистент на Факултетот во Земун, потоа преминал во Институт по одгледување на шуми и во шумското стопанство во Врање.

На есен 1949 година бил избран за предавач на Земјоделско-шумарскиот факултет — отсек шумарство на Универзитетот во Скопје за предметот Пошумување со шумски мелиорации. За доцент бил избран 1958 година.

За време престојот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје за релативно кусо време изработил бројни студии од областа на мелиорациите, од кои 12 се штампани. Во истото време изработил и докторска дисертација „Типови шуми и нивни деградациски форми на Водно“, која е одбранил на 16 јуни 1958 година.

Како секојпат неговиот немирен дух и непрекинатата желба за нови сознанија го доведува до тоа да го напушти Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје во 1960 година, од каде преминува на работа во Националниот Парк Фрушка Гора во Сремска Каменица.

Во Сремска Каменица успева за кусо време да го подигне нивото на Националниот Парк со тоа што поставил основи за неговото водење на научна основа.

Смртта го завари на место управник на Управата за уредување на Националниот Парк во Сремски Карловци.

Покрај стручната активност Ѓуро беше активен и пожртвуван друштвено политички работник. Член на СКЈ станал 1944 година. Како студент бил многу активен: претседник НСО младина (2 год.), член на акциониот одбор на студентите на Белградскиот универзитет, член на Универзитетски комитет во Белград. Како стручњак исто така бил активен: член на Револуционскиот комитет на СКЈ, член и секретар на партиската организација во Врање и на Факултетот во Скопје, член и секретар на Национален Парк Фрушка Гора итн. Активно се заложувал за развивање на самоуправната практика во Националниот Парк.

Животниот пат на другарот Ѓуро не бил лесен. Се школувал пред рат во многу мизерни услови а окупацијата ја поминал како работник на бродоградилиште, со големи напори и одрекнувања после ратот до завршување на студијата и во време на обнова на земјата, па може слободно да се рече се до неговата ненадејна смрт. Животниот пат од селанче до доктор на шумарските науки бил наполно чесен и успешен, но за сето тоа биле нужни извонредни напори, труд, упорност и пожртвованост со извонредна виталност.

Со прераната смрт на другарот Ѓуро шумарската наука и пракса загубија висококвалитетен стручњак и зрел научен работник, кога можел да даде наполно допринос за струката и науката.

СКЈ загуби долгогодишен, верен и пожртвуван член.

Во приватниот живот бил приврзан на фамилијата, добар татко и супруг. На секаде развивал другарство и добри човечки односи.

Во знак на почит за неговото дело и прераната смрт, нека му е вечна слава!

Инж. Н. Шимуновик

СПИСОК НА ТРУДОВИ ОД ПОК Д-Р ИНЖ. Г. ТОМАШЕВИЌ

1. „Преглед фитоценоза Грделичке клисуре“ — Годишен зборник на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, Книга III год. 1949/50.
2. „За подигнување трушници на четинарското семе во НРМ“ — „Шумарски преглед“ бр. 1 — Скопје, 1953.
3. „Прилог познавању избора врста за пошумљавање Грделичке клисуре“ — Шумарство“ бр. 4 — Београд, 1953.
4. „Први резултати од пошумувањето во мешавина со земјоделски култури“ — „Шумарки преглед“ бр. 6 — Скопје, 1953.
5. „Некои актуелни прашања за приготвување на земјиштето за пошумување во шанци, банкети, и градони“ — „Шумарки преглед“ бр. 6 — Скопје, 1958.
6. „Прилог кон проучувањето на пошумување со сребрнает јавер (ацер дасицарпум Е) во скопската Котлина“ — „Шумарски преглед“ бр. 2 — Скопје, 1959.
7. „Типови шума и ныхови деградацијски облици на Водну“ (докторска дисертација) — „Годишњак“ Земјоделско-шумарског факултета у Скопљу — I део 1951 и II део — 1960 год.
8. „Проблеми шумског семенарства у НРМ — реферат на I саветовању по проблемима пошумљавања у НРМ — Скопље, 1967

Студии:

9. „Вегетацијска основа и мелиоративни мерки за сливовите Водочница и Тркајна (Струмичка околија) — Завод за водостопанство НТМ — Скопје, 1954.
10. „Фитоценолошка основа и мелиоративне мере за део масива „Се, рта“ — Шумарски институт НРМ — Скопје, 1955.
11. „Мелиоративна основа и програм шумско-мелиоративних радова за део масива „Жеден“ и „Сува гора“ — Шумско газдинство — Тетово — 1957.
12. „Биљни покривач огранака Веласнице и мере за његово поправување — О. Н. О. Нови Дојран — Скопје, 1957.
13. Студија о проширењу ареала црног бора (Pinus nigra) на потезу „Крива бук“ — Вртешка (беровско) — Шумарки институт НРМ — Скопје, 1959.

СООПШТЕНИЈА

МЕГУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО ПРОИЗВОДСТВО И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ДАБОВИНАТА

Од 9—15 јуни 1969 година во Софија (НР Бугарија) се одржа меѓународен Симпозиум по производство и користење на дабовината во организација Научно-техничкиот сојуз по шумска техника, Вишиот шумско-техничка институт (Факултет), институтот за шумарство при АССН и Министерството на шумите и дрвната индустрија.

На Симпозиумот беа третирани следниве проблеми:

- Состојба на дабовите шуми
- Биологија и екологија на дабовите шуми
- Раст и производност на дабовите шуми
- Заштита на дабовите шуми
- Структура и физико-механички својства на дабовината
- Хидротермичка обработка на дабовината
- Режими и технологија за механичката преработка на дабовината
- Техничко економски прашања при преработката на дабовината
- Хемијски состав на дабовината
- Производство на целулоза, дрвна маса и вплакнести материјали од дабовина
- Хидролиза на дабовината
- Искористување на лигнинот од дабовината
- Техничко-економски прашања за хемијската преработка на дабовината.

Работата на Симпозиумот се одвивала во секции, а од 11—15 јуни бил специјален програм на научна екскурзија.

Материјалите се печатени под наслов „Производство и комплексно испортување на дабовото дрво“, Софија, 1970, Земиздат.

Т. Николовски

МЕГУНАРОДНИОТ САЕМ ЗА ШУМСКА И ДРВНА ТЕХНИКА ВО МИНХЕН (6—14 ЈУНИ 1970)

Под покровителство на претседателот на СР Германија Г. Хајнеман, Сојузниот министер за прехрана, земјоделство и шумарство Ј. Ертел на 6 јуни 1970 година во Минхен го отвори овој прв Меѓународен саem на

шумска и дрвна техника. На Саемот беа преставени 210 фирмии од 11 земји и е посетен од 24.500 посетители од 40 земји на светот.

Треба да се истакне дека напоредно со одржување на Саемот беа организирани повеќе шумарски манифестации како од национален, така исто од интернационален карактер (советувања и симпозиуми). На тој начин дадена е положбата во научната и стручната смисла: за искористувањето на шумите (сеча и изработка на шумските сортименти со нивен транспорт) за подигање и нега на шумите, за изградба на шумските комуникации, за заштита на дрвото и дрвните продукти, итн... Познато е дека механизацијата во шумарството бавно навлегува, за разлика од други стопански гранки (на пр. земјоделство, градежништво, транспорт и др.). Една од основни задачи на Саемот беше да ја прикаже денешната техника во шумското и дрвното производство, со нови видови на машини, нови средства за заштита на трудот итн... Шумарството беше сместено на 8.850 м² слободен простор и 2.550 м² во хали, а дрвното стопанство на 2.450 м² слободен простор и 6.800 м² во хали.

На Саемот беа прикажани и следниве экспонати:

- една модерна пилана со полна механизација и автоматизација.
- високо фреквентно лепење на дрвните елементи.
- уредување на порои.
- борба и заштита против лавини.

На Саемот по сектори на работа беа изложени следниве машини и опрема:

- машини за уклонување на грмушки и нивелација на теренот.
- машини за обработка на почвата за шумско-огледувачки цели.
- машини за дренирање на терените.
- машини и опрема за нанесување на вештачки губрива во шумските култури.

— расадничко производство (опрема за собирање на шумско семе, трушница, лабораториска опрема за испитување на шумското семе, уреди за вештачки дожд, машини и алат за обработка на шумските расадници).

- разни типови на заштитни огради.
- апарати и опрема за аерофотограметрија
- инструменти за различни мерења (геодетски, дендрометриски, метеоролошки).
- уреди и опрема за обработка на податоците и на информациите (вклучително и компјутерска опрема).

— изградба на шумските патишта и други шумски транспортни средства и нивно одржување.

— заштита на шумите и средства за заштита од штетните инсекти и болести.

- превентивна заштита на обorenото и изработеното дрво.
- сеча и изработка на шумските сортименти (разни типови на моторни пили со ублажување на вибрациите со затоплување на држачите друг алат и опрема). Машини за кастрење на долните гранки на живите стебла и сл.

- опрема за дотур и транспорт на шумските сортименти со средства за утовар и истовар.
- опрема за пилани (главни и помошни машини) со максимален механизован и автоматизован внатрешен и надворешен транспорт.
- современо производство на режани жел. прагови.
- машини и алат за симнување на кората на оборените стебла и шумски сортименти.
- машини за ситнење (иверанье) на дрвото со транспорт и чување на сечката (иверчињата).
- машини за производство на паркет (класичен и мозаик).
- разни типови на преси за различна намена во дрвната индустрија.
- машини за производство на амбалажа на база на дрво.
- лепила за дрво, абразиви и др.
- опрема за лов и риболов.
- стручен печат (списанија и книги).

Саемот укажа дека современите тежненија за воведување на поголема механизација во шумарството е сигурен и правилен развој на шумското и дрвното стопанство во иднина.

Се смета дека овој вид на саем треба да биде европска традиција и се предвидува пак во Минхен да биде отворен во втората половина на месец јуни 1974 година.

Б. Пејоски — Д. Бекар

ДИШНИК на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот ристотел" — Солун кн. 1 В/1968

Солун

Во овој годишник се печатени најновите трудови од наставничкиот кафултет на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот — „Аристотел“ — во Солун Ги наведуваме трудините од областа на шумарството:

— Економопулос, А.: Ливада (за земје) Пертули, фитосоциолошка студија на вегетационите единици на вади кај Пертули.

— Каилидес, Д. С.: Шумски штетни инсекти во шумите на Пертули 65—1967).

— Котулас, Д.: Денешна состојба познавањето на транспортот на геријал кој го носи водата кај отворените токови и можности на прифаќање при уредувањето на порои.

— Котулас, Д.: Придонес кон проучување на одредување на падот на замнување при уредувањето на потоците.

— Котулас, Д.: Истражување на привањето (подлокувањето) на слапштето и нивното општо третирање непотполните и потполните слапи во рамките на уредувањето на потоците.

Кн. 11/1967

— Басиотис, К.: Вариации и карактеристики на црниот бор во Грејка

— Сакелариадис, С.: Почвена микроморфологија и проучување на киселите кафјави шумски почви и медитеранските кафјави почви на Пиндос.

Накусо се задржуваат на трудот од проф. Басиотис за црниот бор. Проучувани се морфолошките и другите карактеристики на четините, шишарките и семето на поширока и задлабочена основа, од 23 локалитета на вкупно 379 стебла. Проучува се и локалитетот на црниот бор Нице (од грчката страна). Подлогата е шкрилеста а надморските височини се движеле меѓу 200 и 1800 м.

Авторот го одделува јужниот екотип изразито ксерофитен, прилагоден на сувата клима од тој регион. Се одделува и Пиндски екотип.

Авторот исто така укажува на големото варирање на должините на четините (4,7—17,5 см.), бројот на смолните канали во четините (2—15), како и должината на шишарките (3,5—9,0 см.).

Трудот е документиран и со другите податоци и представува сериозен научен придонес кон подоброто познавање на црниот бор од овој ареал.

Б. Нејоски

Чудинов С. Б.: ТЕОРИЯ ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (Теорија
на топлинската обработка на дрвото).
стр. 255. Москва 1968.

Во оваа извонредна книга каде
се внесени од денес сите познавања
(теоретски и практични) од областа
на топлинската обработка на дрвото,
материјата е изнесена во следниве 4
глави:

I глава: Топлинска обработка на
дрвото

II глава: Топлинско-физички осо-
бености на дрвото

III глава: Преглед на процесите
при топлинската обработка

IV глава: Биланс на топлината
при топлинската обработка.

Авторот се користел со обимна ли-
тература од оваа технолошка област
на дрвото (300 цитати). Во текстот се
дадени 62 слики (претежно графико-
ни) и 10 табели.

Книгата е пишувана со лек и јас-
ен стил и заслужува секаква пре-
порака.

Б. Пејоски

Куломзин М. Ю.: ЭКОНОМИКА, ОР-
ГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОДСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(Экономика, организација и планира-
ње на смоларското производство. Стр.
144. Москва 1968.

Белиот бор во СССР зафаќа повр-
шина околу 40 мил. ха. и тој престав-
ува основна база за производство на
смола. Смоларењето се проведува на
над 2 мил. ха што обезбедува годиш-
но околу 200.000 т смола. Ова коли-
чество обезбедува 80% од потребите
на колофон и терпентинско масло.
Разликата се покрива од добивање на
наведените деривати по пат на екст-
ракција на боровите пенушки и од
таловото масло (од отпадниот луг при
производство на сулфатната целу-
лоза).

Материјал е поделен во две глави
и тоа:

I глава: Економика на смоларско-
то производство (со 11 поднаслови).

II глава: Организација и планира-
ње на смоларското производство.

Книгата содржи 19 табели и по-
веке нужни образци, и заслужува
топла препорака.

Б. Пејоски